

SONY®

ЛИНСКИ ЗВУЧНИК

Упатство за употреба

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не поставувајте го уредот во затворен простор, како полица за книги или вграден шкаф.

За да го намалите ризикот од пожар, не го прекривајте отворот за вентилација на уредот со весници, прекривки, завеси итн. Не изложувајте го апаратот на извори на отворен оган (на пример, запалени свеќи).

За да се намали ризикот од пожар или електричен шок, не изложувајте го апаратот на капење или прскање и не поставувајте предмети полни со вода, како што се вазните, врз апаратот.

Уредот не е исклучен од главниот довод сè додека е поврзан со АС штекерот, дури и ако самиот уред е исклучен.

Бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи делот од главните водови, поврзете го делот со лесно достапен АС штекер. Ако забележите абнормалности во делот, исклучете го главниот приклучок од АС штекерот.

Не ги изложувајте батериите или апаратот со батерија на прекумерна топлина, како што се сонце и оган.

Само за внатрешна употреба

Препорачани кабли

Соодветно заштитени и вземјени кабли и приклучоци мора да се користат за поврзување на компјутерите, домаќини и / или периферни уреди.

За линискиот звучник

Плочката со името се наоѓа на дното на Линискиот звучник.

За купувачите во Европа

Напомена за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на ЕУ.

Овој производ е произведен од страна на или во име на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Јапонија. Прашања во врска со усогласеноста на производот со законодавството на Европската Унија треба да бидат упатени до овластениот претставник, Sony Белгија, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Завентем, Белгија. За било какви прашања за услуга или гаранција, ве молиме обратете се на адресите дадени во гарантниот лист.



Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа опрема е во согласност со суштинските барања и други релевантни одредби од Директивата 1999/5/ EC.

За повеќе детали, посетете ја следната веб-адреса:
<http://www.compliance.sony.de/>

5150-5350 MHz е регистриран само за внатрешна употреба.

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата утврдени во регулативата EMC користење на кабел пократок од 3 метри.



**Исфрлање на
стара електрична
и електронска
опрема (Примен-
ливо во Европска
унија и други
европски земји со
посебен систем за
собирање)**

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа покажува дека со овој производ не треба да се третира како домашен отпад.

Наместо тоа, треба да се предаде на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно исфрлање на батериите, Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици за животната средина и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне да се зачуваат природните ресурси. За подетални информации околу рециклирањето на овој производ, контактирајте со вашата локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или продавницата каде што сте го купиле производот.

Europe Only



Pb

**Исфрлање на истро-
шените батерии
(применливо во
Европска унија и
другите европски
земји со посебни
собирни центри)**

Овој симбол на батеријата или на амбалажата покажува дека со батеријата којашто се доставува со овој производ не треба да се третира како домашен отпад.

Кај определени батерии овој симбол може да се користи во комбинација со хемиски симбол. Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb)

се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива или 0.004% олово.

Со обезбедување дека овие батерии се отстрануваат правилно, помагате да се спречат потенцијалните негативни последици за животната средина и здравјето на човекот, кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на батеријата.

Рециклирањето на материјалите ќе помогне за зачувување на природните ресурси.

Во случај на производи кои од безбедносни причини, поради изведба или интегритет на податоците има потреба од трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да го замени само квалификуван персонал.

Да се осигура дека со батеријата ќе се постапи соодветно, предадете го потрошениот производ на крајот на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како да ја отстраните батеријата од производот. Предадете ја батеријата на применли-вото збирно место за рециклирање на отпадни батерии. За подетални информации околу рециклирањето на овој производ или батеријата, консултирај се со локалната месна заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен отпад или продавницата каде што сте го купиле производот.

Содржина

Испорачани додатоци	6
Водич за делови и контроли	7
За Почетното мени	12

Поврзување и подготовка

Основни поврзувања и подготовки	→ Водич за почеток (посебен документ)
Поврзување за гледање заштитена 4K содржина	15
Монтирање на уредот на сид ...	17
Прикачување решеткаста рамка ..	18
Поврзување со жичана мрежа	19
Поврзување со безжична мреж	21

Слушање звук

Слушање на ТВ	23
Слушање на поврзаниот уред	23
Слушање музика на USB уред	24

Избор на Ефект на звук

Дотерување Звучни ефекти кои се прилагодени на Звучните извори (SOUND FIELD)	26
Уживајте во јасен звук тивко на полноќ (NIGHT)	27
Правење појасни дијалози (VOICE)	27
Прилагодување тон на субвуфер	28
Прилагодување доцнење меѓу слика и звук	28

Слушање музик/звук со BLUETOOTH функција

Слушање музика од мобилен уред	30
Слушање звук од поврзан ТВ или уред од слушалки или звучници	33

Уживајте со мрежни функции

Слушање музика на компјутер преку домашна мрежа	35
Слушање музика на музички сервиси	36
Слушање музика на мобилен уред со SongPal	37
Користење Google Cast	38
Поврзување на SongPal Link-компатибилен уред (Безжично повеќе соби/Безжичен сараунд)	38
Прикажување екран од мобилен уред на ТВ (MIRRORING)	40

Користење разни функции/дотерувања

Правење безжично поврзување на субвуфер (LINK)	42
Репродукција на компресирани аудио фајлови со зголемување скоро до Hi-Resolution квалитет на звук .	43
Уживајте во мултиплекс пренос на звук (AUDIO)	43
Деактивирање копчиња на уредот	44
Менување светлина на предниот екран и BLUETOOTH индикаторот (DIMMER)	44

Штедење енергија во Режим на мирување	45
Праќање сигнал за далечинско на ТВ преку уредот	46
Using the Control for HDMI Function	46
Користење "BRAVIA" Sync функција	48
Користење екран за дотерување ...	50
Листа со мени со опции	58

Проблеми и решенија


Проблеми и решенија	59
Ресетирање на системот	67

Дополнителни информации


Спецификации	68
Тип на фајлови кои се репродуцираат	70
Поддржани влезни аудио формати	71
Поддржани влезни видео формати	72
За BLUETOOTH комуникацијата	73
ЛИЦЕНЦА СО ДОГОВОР ЗА КРАЕН КОРИСНИК	74
Мерки на претпазливост	78

Испорачани додатоци

- Линиски звучник (1)




- Решеткаста рамка (1)




- Држачи за монтирање на сид (2),
Завртки (2), Кука за држење на
решеткастата рамка



- Субвуфер (1)




- Далечински управувач (1)



- R03 (size AAA) батерии (2)



- Оптички дигитален кабел (1)



- Водич за почеток (1)



- Упатство за употреба (1)




Водич за делови и контроли

Деталите се исфрлени од илустрациите.

Уред (Линиски звучник)

Преден дел



1 Сензор за далечински управувач

2 Преден панел

3 BLUETOOTH индикатор (син)

- Трепка брзо сино: Додека се врши поврзување на статусот на мирување
- Трепка сино: BLUETOOTH конекцијата е во обид
- Свети сино: BLUETOOTH конекцијата е воспоставена

4  (power) копче

Вклучување на системот или префрлање во режим на мирување.

5 INPUT копче (стр. 12, 23)

6 PAIRING копче (стр. 30)


7 VOL +/- копчиња

8 N-Mark (стр. 31)

Кога користите NFC функција, допрете со NFC-компатибилен уред на ознаката.


9  (USB) порт

Заден дел



- 1** LAN(100) порт
- 2** TV IN (OPTICAL) приклучок
- 3** ANALOG IN приклучок
- 4** HDMI IN 3 приклучок
Компатибилен со HDCP 2.2.
- 5** HDMI IN 2 приклучок
Компатибилен со HDCP 2.2.
- 6** HDMI IN 1 приклучок
Компатибилен со HDCP 2.2.
- 7** HDMI OUT (TV (ARC)) приклучок
Компатибилен со HDCP 2.2.

Субвуфер



1 Индикатор за напојување

- Свети црвено: Субвуферот е во режим на мирување.
- Трепка зелено: Додека се обидува да добие линк за поврзување
- Свети зелено: Субвуферот е поврзан во системот со линк функција

2 (power) копче


Вклучување субвуфер или префрлање во режим на мирување.

3 LINK копче (стр. 42)

4 Отвори за вентилација

За безбедност не ги блокирајте отворите за вентилација

Далечински управувач



- 1 **INPUT +/- (стр. 12, 23)**
⏻ (power)
Го вклучува системот или го става во режим на мирување
- 2 **DISPLAY**
Информации за репродукција не се прикажува на ТВ екран.
- 3 **CLEAR AUDIO+ (стр. 26)**
SOUND FIELD (стр. 26)
VOICE (стр. 27)
NIGHT (стр. 27)
- 4 **DIMMER (стр. 44)**
- 5 **Копчиња во боја**
Кратенки за избор на ставки во некои менија.
- 6 **MIRRORING (стр. 40)**
PAIRING (стр. 30)
- 7 **OPTIONS (стр. 28, 58)**
BACK (стр. 12)
⬆/⬇/⬅/➡ (стр. 12)
⊕ (enter) (стр. 12)
HOME (стр. 12)
- 8 **⊗ (muting)**
Го исклучува звукот привремено.
⏮ (volume) +/-
Прилагодување јачина на звук.
SW ⏮ (subwoofer volume) +/-
Прилагодување јачина на субвуферот..

9 Копчиња за репродукција

◀◀/▶▶ (rewind/fast forward)

Пребарување назад или напред.

◀◀/▶▶ (previous/next)

Избира претходно/следно поглавје, песна или фајл.

▶ (play)

Почнува или повторно почнува со репродукција (продолжува).

⏸ (pause)

Паузира или повторно репродуцира


■ (stop)


Ја прекинува репродукцијата.

10 RX/TX (receiver/transmitter)
(стр. 34)


11 AUDIO (стр. 43)

За Почетното мени

Може да го прикачете почетното мени на ТВ со поврзување на системот и ТВ со HDMI кабел (одделно се продава). Од почетното мени може да изберете разни дотерувања избирајќи  [Setup] или изберете влез или сервис кој сакате да го гледате од листата со влез.



Користење на Почетното мени



1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Допрете да изберете [Setup], ставка од листата со влез или [Wireless Surround], потоа допрете .

Избраниот влез, екран за дотерување или екран за дотерување безжична сараунд функција се прикажува на ТВ екранот. Да се вратите во претходен екран, допрете BACK.

Листа со влез

Име на влез	Објаснување
[TV]	Емитира ТВ звук. (стр. 23)
[HDMI1]	Емитирање звук од уред кој е поврзан во HDMI IN 1 приклучок. (стр. 23)
[HDMI2]	Емитирање звук од уред кој е поврзан во HDMI IN 2 приклучок. (стр. 23)
[HDMI3]	Емитирање звук од уред кој е поврзан во HDMI IN 3 приклучок. (стр. 23)
[Bluetooth Audio]	Го емитува звукот на уред кој е поврзан со BLUETOOTH функцијата. (стр. 30)
[Analog]	Емитира звукот на уред кој е поврзан со ANALOG IN приклучок.
[USB]	Емитирање музика или репродукција на фотографии зачувани на поврзан USB уред. (стр. 24)
[Screen mirroring]	Прикажување екран од мобилен уред на ТВ екран. (стр. 40)
[Home Network]	Емитирање музика или репродукција на фотографии од уред кој е поврзан преку интернет. (стр. 35)
[Music Services]	Користење музички сервиси од интернет. (стр. 36)



[Setup]

Видете “Користење екран за дотерување” (стр. 50).



[Wireless Surround]






Го прикажува екранот за поставување на безжичен опкружувачки функција која ти овозможува да користите безжични звучници (одделно се продаваат), како сараунд звучниците на системот. Извршете го поставување следејќи ги упатствата на екранот.

Совет






Исто така, можете да изберете влез со допирање INPUT +/- повеќе пати.

За опис на чекорите






Во ова Упатство за работа, операциите се опишани како чекори што се управувани на почетното мени на екранот на телевизорот со помош на далечинскиот управувач додека системот и ТВ се поврзани со HDMI кабел (одделно се продаваат).

Оперативните чекори што избираат предмети на ТВ екранот со кори стење на /// и  се поедноставени на следниов начин.

Пр.: Изберете  [Setup] од почетното мени.

Операцијата која се избира со допирање на /// и  се изразува како "изберете."

Пр.: Изберете [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup] на почетното мени.

При повторување операција која се избира со допирање /// и , избраните предмети се поврзани со "-."


Совети

- Можете да ги користите копчињата на главниот уред ако имаат ист и или слични имиња како оние на далечинскиот управувач.
- Букви во средни загради [] се појавуваат на екранот на телевизорот. Букви во наводници "" се појавуваат на приказот на предниот панел.

Поврзување за гледање заштитена 4K содржинаContent

Поврзување на 4K TV и 4K уред

За гледање на заштитена 4K содржина и да слушате звук од системот, поврзете ги ТВ и уредот со систем преку HDCP2.2-компатибилен HDMI приклучок. Може да гледате само заштитена 4K содржина преку поврзување на HDCP2.2-компатибилен HDMI приклучок.



Blu-ray Disc™ плеер, кабелска или сателитска и т.н.

- A** HDMI кабел (одделно се продава)
- B** HDMI кабел (одделно се продава)
Потребен е Premium High Speed HDMI кабел со Етернет кој поддржува 18Gbps.

- 1** Проверете кој HDMI влезен приклучок на вашиот ТВ е компатибилен со HDCP2.2. Видете во упатството за употреба на ТВ.
- 2** Поврзете HDCP2.2-компатибилен HDMI влезен приклучок на ТВ и HDMI OUT приклучок на уредот со HDMI кабел (одделно се продава). Поврзувањето на ТВ е комплетно.

3 Поврзете HDCP2.2-компатибилен HDMI излезен приклучок на 4K уред и HDMI IN приклучок на уредот со HDMI кабел (одделно се продава).

Видете во упатството за употреба на 4K уредот за проверка кој HDMI OUT приклучок од 4K уредот е компатибилен со HDCP2.2. Поврзувањето на 4K уредот е комплетно.

4 Репродукција на заштитена 4K содржина.


Сликата се прикажува на ТВ екранот и звукот се емитува од системот.

Совет

Може да поврзете 4K уред во било кој од HDMI IN 1, HDMI IN 2 или HDMI IN 3 приклучокот бидејќи сите приклучоци се компатибилни со HDCP2.2.

Кога HDMI приклучокот на ТВ не е означен со ARC

Ако вашиот HDCP2.2-компатибилен HDMI IN приклучок на ТВ не е компатибилен со ARC, ТВ звукот не се емитува од системот. Во ваков случај, поврзете оптички излезен приклучок на ТВ и TV IN (OPTICAL) приклучок на уредот со оптички дигитален кабел (испорачан).




Blu-ray Disc плеер, кабелска или сателитска и т.н.

- A HDMI кабел (одделно се продава)
- B HDMI кабел (одделно се продава)
Потребен е Premium High Speed HDMI кабел со етернет кој поддржува 18Gbps.
- C Оптички дигитален кабел (испорачан)

Монтирање на уредот на сид

Уредот може да го монтирате на сид.




Забелешки


- Подгответе ги завртките (одделно се продаваат) кои се погодни за материјалот и јачината на сидот. Бидејќи гипс картонот е премногу кршлив, прикачете ги завртките на греда. Инсталирајте ги звучниците хоризонтално, закачете ги со завртките на клин на најрамниот дел од сидот.
- Дали инсталацијата се прави од продавницата на Sony или овластен изведувач и да се обрне особено внимание на безбедност при инсталирање.
- Sony не е одговорен за несреќи или штети предизвикани од неправилно инсталирање, несоодветна јачина на сидот, неправилна инсталација на завртките или природни катастрофи и т.н.

- 1 Фиксирајте ги држачите за монтирање на сид (испорачани) со завртки (испорачани) во отворите за држачи на долниот дел од уредот така што површината на секој држач за монтирање на сид е како што е прикажано на илустрацијата. Фиксирајте ги двата држача за монтирање на сид на левиот и десен отвор на долниот дел од уредот.


Завртки (испорачан)




Држач за монтирање на сид (испорачан)



- 2 Подгответе завртки (одделно се продаваат) кои се соодветни на отворите на држачот за монтирање на сид.




Повеќе од 30 mm



Отвори на држачот за монтирање на сид


3 Зацврстете ги завртките во сид.

Завртките треба да излегуваат како што е прикажано.



4 Закачете ги отворите на држачот на монтирање на сид на завртките.

Израмнете ги отворите од држачот за монтирање на сид со завртките, потоа закачете го уредот на двете завртки.




Прикачување решеткаста рамка

Може да ги заштитите звучниците со прикачување на испорачаната решеткаста рамка. Ние препорачуваме уредот да го користите без да прикачите решеткаста рамка ако слушате аудио звук со висока резолуција.


Прикачете решеткаста рамка на предниот панел.

Прикачете ја решеткастата рамка на десната горна страна.



Совети


- Решеткастата рамка се фиксира со магнет.
- При прикачување на решеткастата рамка оставете простор од крајот на Линискиот звучник.




Прикачување на рететката рамка кога го монтирате на сид

Прикачете ја куката за поддршка на рететката рамка да ја заштите од паѓање.

- 1 Ставете куката за поддршка на рететката рамка во куката на рететката рамка и потоа повлечет е ја нагоре.



- 2 Прикачете ја рететката рамка на Линискиот звучник.




Поврзување со жичана мрежа

Подгответе ја мрежата преку поврзување на системот и компјутерот за твојата домашна мрежа LAN кабел.

Поврзување со компјутер или рутер со LAN кабел

Следната слика е пример за поврзанооста на системот и компјутер на вашата домашна мрежа.



Забелешка

Серверот треба да биде поврзан на истата мрежа како и онаа на системот.

Совет

Ви препорачуваме да користите заштитен исправен интерфејс кабел (одделно се продаваат).

Поврзување добивајќи автоматски информација за мрежа

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.




2 Изберете [Setup] од почетното мени.

На ТВ екранот се прикажува екран за дотерување .

3 Изберете [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup].

4 Изберете [Auto].

Системот ќе почне мрежни поставки и се појавува статусот на мрежните поставки.




Допрете / за пребарување информација и потоа допрете .

5 Изберете [Save & Connect].

Системот почнува со поврзување на мрежата. За детали, погледнете во пораките што се појавуваат на ТВ екранот.

5 Направете го дотерувањето со инструкциите на екран.

Системот почнува со мрежни дотерувања и се прикажува статус за мрежното дотерување.

Допрете / за пребарување информација и потоа допрете .

6 Изберете [Save & Connect].

Системот ќе почне со поврзување на мрежата. За детали, погледнете во пораките што се појавуваат на ТВ екранот.

Поврзување со користење на фиксна IP адреса

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Изберете [Setup] од почетното мени.

На ТВ екранот се прикажува екран за дотерување .

3 Изберете [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wired Setup].

4 Изберете [Manual].

Поврзување со безжична мрежа

Подгответе ја мрежата преку поврзување на системот и компјутерот за твојот безжичен LAN рутер.

Забелешка

Серверот треба да биде поврзан на истата мрежа како и онаа на системот.

Поврзување со WPS копче

Кога вашиот безжичен LAN рутер (акцес поинт) е Wi-Fi Protected Setup (WPS), вие можете лесно да ги подесете мрежните дотерувања со WPS копче.

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Ивберете [Setup] од почетното мени.

На ТВ екранот се прикажува екран за дотерување .

3 Изберете [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wireless Setup] - [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

4 Ивберете [Start].

5 Допрете the WPS копче на акцес поинтот.

Системот почнува да се поврзува со мрежата.

Поврзување преку избор на име на мрежа (SSID)

Ако вашиот безжичен LAN рутер (акцес поинт) не е соодветен со Wi-Fi Protected Setup (WPS), проверете ги следните информации однапред.
– Име на мрежа (SSID)*

– Безбедносен клуч (лозинка)**

* SSID (Service Set Identifier) е име што идентификува одреден акцес поинт.

Овие информации треба да бидат достапни од ознаката на безжичен рутер / акцес поинт LAN, од упатствата за работа, од лицето кое ја постави вашата безжична мрежа, или од информациите обезбедени од страна на интернет сервис провајдерот.

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Ивберете [Setup] од почетното мени.

На ТВ екранот се прикажува екран за дотерување .

3 Изберете [Network Settings] - [Internet Settings] - [Wireless Setup].

На ТВ екранот се прикажува листа со имиња на мрежи.

4 Изберете име на мрежа (SSID).

5 Внесете го безбедносниот клуч (или лозинка) користејќи ја софтверската тастатура и тогаш изберете [Enter].

Системот ќе почне да се поврзува со мрежата.

Поврзување со користење фиксна IP адреса

Изберете [New connection registration] - [Manual registration] во чекор 4 од "Поврзување преку избирање на името на мрежата (SSID)" и следете ги инструкциите на екранот.

Поврзување со користење PIN код

Изберете [New connection registration] во чекор 4 од "Поврзување преку избирање на името на мрежата (SSID)" и изберете [(WPS) PIN Method].

Поврзување преку SongPal

Со апликацијата SongPal може да го поврзе системот на иста безжична мрежа како онаа на мобилниот уред. За детали, следете ги упатствата на апликацијата или погледнете на следната веб-адреса.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Слушање на ТВ

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Изберете [TV] на почетното мени.

3 Изберете програма со далечинскиот управувач на ТВ.

Избраните ТВ програми се прикажуваат на ТВ екранот и ТВ звукот се емитува од системот.

4 Прилагодување јачина на звук.

- Прилагодете го тонот допирајќи \triangleleft +/- на далечинскиот управувач.
- Прилагодете го тонот на субвуферот допирајќи SW \triangleleft +/- на далечинскиот управувач (стр. 28).

Совет

Можете да изберете [TV] допирајќи INPUT +/- на далечинскиот управувач.

Слушање на поврзаниот уред

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Изберете влез во кој е повзан уредот во почетното мени.

Слика од избраниот уред се прикажува на ТВ екран и звукот се емитува од системот. Ако изберете [Analog], почетното мени се прикажува на ТВ екранот.

3 Прилагодување јачина на звук..

- Прилагодете го тонот допирајќи \triangleleft +/- на далечинскиот управувач.
- Прилагодете го тонот на субвуферот допирајќи SW \triangleleft +/- на далечинскиот управувач (стр. 28).

Совет

Можете да изберете влез допирајќи INPUT +/- на далечинскиот управувач.

Менување име на влез прикажан на Почетното мени

Може да го смените името на влез на [HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3] кој е прикажан на почетното мени.

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Ставете го курсорот на [HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3] на почетното мени и потоа допрете OPTION.

Мени со опции се прикажува на ТВ екранот.

3 Изберете [Input Label].

4 Изберете име на влез.

Може да изберете име на влез од следново.

- [BD Player]
- [DVD Player]
- [Cable Box]
- [Satellite]
- [GAME]
- [PC]

5 Дпрете ⊕ да комплетираате.


Совет

Ког ќе смените име на влез, прикажаната икона исто така автоматски се менува.

Слушање музика на USB уред

Може да репродуцирате фајлови со музика/ фотографии зачувани на поврзан USB уред. Кои може да се репродуцираат, видете во "Тип на фајлови кои може да се репродуцираат" (стр. 70).

1 Поврзете USB уред во ↓ (USB) портот.



2 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

3 Изберете [USB (Connected)] од почетното мени.

4 Изберете [Music] - папка на која се зачувани песните - песна.

Избраната песна се репродуцира и звукот се емитува од системот.

5 Прилагодување јачина на звук..

- Прилагодете го тонот допирајќи \triangleleft +/- на далечинскиот управувач.
- Прилагодете го тонот на субвуферот допирајќи SW \triangleleft +/- на далечинскиот управувач (page 28).

Забелешка

Не вадете го USB-уредот за време на работата. За да се избегне оштетување на податоците на USB-уредот,

исклучете го системот пред да го поврзете или отстраните USB-уредот.

Совет

Можете да ги го извршите различни операции од менито за опции (стр. 58).

Гледање фотографии на USB уред

Може да репродуцирате фајл со фотографии зачуван на поврзан USB уред.

За тип на фајлови кои може да се репродуцираат видете “Тип на фајл за репродукција” (стр. 70).

Изберете [Photo] - папка на која се зачувани фотографиите - фотографија во чекор 4.

Избраната фотографија се прикажува на ТВ екранот.


Совет

Може да направите разни операции од менито со опции (стр. 58).

Избор на Ефект на звук

Дотерување ефект на звук кој е прилагоден на изворите на звук (SOUND FIELD)

Ќе може да слушате пре програмирани звучни ефекти, кои се прилагодени на различни видови на извори на звук.



Звучно поле	Објаснување
[Sports]	Коментарите се јасни, извиците се слушаат како опкружувачки звуци и звуците се реални.
[Game Studio]	Звучните ефекти се оптимизирани за играта.
[Standard]	Звучните ефекти се оптимизирани за поединечен извор.

Забелешка

Кога користите функција за безжично повеќе соби или безжичен сараунд, функцијата за звучно поле не е достапна.

Совети

- Вие можете да изберете [ClearAudio+] преку допирање на CLEAR AUDIO+ на далечинскиот управувач.
- Вие можете да ги изберете звучното поле менито со опции. (стр. 58).

1 Допрете SOUND FIELD.


На ТВ екранот се прикажува мени со звучно поле.

2 Допрете го копчето повеќе пати да изберете звучно поле.

Звучно поле	Објаснување
[ClearAudio+]	Соодветното дотерување на звукот е автоматски избрано од звучниот извор
[Movie]	Звучните ефекти се оптимизирани за филмови. Овој режим реплицира густина и богато трошење на звукот.
[Music]	Звучните ефекти се оптимизирани за музика.

Уживајте во јасен звук на тивко на полноќ (NIGHT)

Звукот е емитуван со мала јачина со минимална загуба на точноста и јасноста на дијалогот.



1 Допрете NIGHT.

На ТВ екранот се прикажува ноќен режим.


2 Допрете на копчето повеќе пати да изберете ноќен режим.

Режим	Објаснување
[On]	Го активира ноќниот режим.
[Off]	Го деактивира ноќниот режим.

Совет

Вие можете да изберете [Night] од менито со опции (стр. 58).

Правење појасни дијалози (VOICE)



1 Допрете VOICE.

На ТВ екранот се прикажува режим за глас.

2 Допрете на копчето повеќе пати да изберете режим за глас.


Режим	Објаснување
[Up Off]	Стандарден
[Up 1]	Дијалогот лесно се слуша преку подобрување на спектарот на дијалогот
[Up 2]	Спектарот на дијалог е подобрен, и звукот на дијалогот може да биде лесен за слушање за постарите.

Совет

Вие можете да изберете [Voice] од менито со опции (стр. 58).

Прилагодување јачина на субвуферот

Субвуферот е дизајниран за репродукција на бас или звук со ниска фреквенција.




Допрете SW (subwoofer volume) +/- да ја прилагодите јачината на субвуферот.

Забелешка

Кога влезниот извор не содржи многу бас звук, како на пример во ТВ програми, бас звукот од субвуферот може да биде тешко слушнат.

Прилагодување доцнење помеѓу слика и звук

Кога звукот не соодветствува на сликите на ТВ екранот, можете да го прилагодите доцнењето помеѓу сликата и звукот. Режимот за дотерување се разликува зависно од влезот.



Кога гледате ТВ

1 Допрете OPTIONS.

"SYNC" асе прикажува на предниот панел.

2 Допрете → или ⊕

На предниот панел се прикажува прилагодено време.

3 Прилагодете го доцнењето со ↗/↘, потоа допрете ⊕.

Можете да прилагодите од 0 msec во 300 msec во 25 msec зголемувања.

4 Допрете OPTIONS.

Менито за опции на екранот на предниот панел се исклучува.

Кога гледате друг уред

1 Допрете OPTIONS.

Мени со опции се прикажува на ТВ екранот.

2 Изберете [A/V SYNC].


3 Прилагодете го доцнењето со \leftarrow/\rightarrow , потоа допрете \oplus .

Можете да прилагодите од 0 msec во 300 msec во 25 msec зголемувања.

Слушање музик/Звук со BLUETOOTH функцијата

Слушање музика од мобилен уред


Можете да слушате музика зачувана на мобилен уред како што е паметен телефон или таблет преку безжична врска со поврзување на системот и на мобилниот уред со функцијата BLUETOOTH. При поврзување со мобилниот уред со функцијата BLUETOOTH, ќе може да работи со едноставно користење на испорачаниот далечински управувач, без вклучување на ТВ.



Слушање музика со спарување со мобилен уред

1 Допрете PAIRING.

Системот влегува во режим на поврзување, "BT" се појавува на екранот на предната плоча и BLUETOOTH индикаторот брзо трепка.



2 Вклучете ја BLUETOOTH , функцијата и потоа изберете "HT-NT5" по пребарување за него на мобилен уред.

Ако се бара лозинка, внесете "0000."

3 Проверете дека BLUETOOTH индикаторот на главниот уред свети сино.

Врската помеѓу системот и мобилниот уред е воспоставена.

4 Почнете со репродукција на звукот со музичката апликација на поврзаниот мобилен уред.

Звукот е емитиран од уредот.

5 Прилагодување јачина на звук.

- Прилагодете го тонот допирајќи \triangle +/- на далечинскиот управувач.
- Прилагодете го тонот на субвуферот допирајќи SW \triangle +/- на далечинскиот управувач (стр. 28).
- Можете да репродуцирате или паузирате содржина со копчињата за репродукција на далечинскиот управувач.

За проверка на статус за поврзување на BLUETOOTH функцијата

Статус	BLUETOOTH индикатор
При спарување во мирување	Трепка брзо сино
Поврзувањето е во обид	Трепка сино
Поврзувањето е воспоставено	Свети сино
Не е поврзано	Исклучено

Совети

- Откако ќе се воспостави BLUETOOTH поврзување, индикаторот што покажува која апликација да се преземе ќе биде прикажана во зависност од тоа до кој уред сте се поврзале. Следејќи ги инструкциите прикажани, апликација наречена SongPal, која ќе ви овозможи да работите со системот, може да биде преземена. Видете "Слушање музика на мобилниот уред со SongPal" (стр. 37) за повеќе детали за SongPal.
- Врши спарување за вторите и следните мобилни уреди.
- За откажување спарување, допрете HOME.

Слушање музика од спарен мобилен уред

1 Вклучете ја BLUETOOTH функцијата на мобилниот уред.

2 Допрете INPUT +/- повеќе пати за приказ на "BT" на предниот панел.

Влезот автоматски се менува во [Bluetooth Audio], потоа системот автоматски повторно се поврзува со мобилен уред кој најчесто е поврзуван.

3 Уверете се дека BLUETOOTH индикаторот свети сино.

Врската помеѓу системот и мобилниот уред е воспоставена.

4 Почнете репродукција на звук со музичката апликација на поврзаниот мобилен уред.

Звукот е емитуван од главниот уред.

5 Прилагодување јачина на звук.

- Прилагодете го тонот допирајќи \triangleleft +/- на далечинскиот управувач
- Прилагодете го тонот на субвуферот допирајќи SW \triangleleft +/- на далечинскиот управувач (стр. 28).
- Можете да репродуцирате или пау-зирате содржина преку копчињата за репродукција на далечинскиот управувач.

За откачување на мобилниот уред

Направете една од следниве ставки.

- Исклучете ја BLUETOOTH функцијата на мобилниот уред.
- Допрете PAIRING на далечинскиот.
- Исклучете го системот или мобилниот уред.

Забелешка

Ако "BT" не се појави на предниот панел со допирање INPUT +/- во чекор 2 од "Слушање музика од поврзаниот мобилен уред" допрете еднаш BLUETOOTH/RX/TX на далечинскиот управувач.

Совет

Кога поврзувањето не е воспоставено, изберете "HT-NT5" на мобилниот уред.

Поврзување со мобилен уред со One-Touch функција (NFC)

Со држење на NFC-компатибилен мобилен уред како што е паметен телефон или таблет близу ознаката N на главниот уред, системот автоматски се вклучува,

тогаш спарувањето и BLUETOOTH-поврзувањето се вршат автоматски.


Компатибилни уреди

Паметни телефони, таблети, и музички плеери со NFC вградена функција (OS: Android™ 2.3.3 или покасно, со исклучок на Android 3.x))

1 Вклучете ја NFC функцијата на мобилниот уред.

2 Допрете ја ознаката N на главниот уред со мобилниот уред.

Продолжете со допирање се додека мобилниот уред не завибрира и не се појави порака на мобилниот уред. Следете ги инструкциите на екранот за да го извршите поврзувањето на главниот уред и мобилниот уред.



3 Уверете се дека BLUETOOTH индикаторот свети сино.

Врската помеѓу системот и мобилниот уред е воспоставена.

4 Започнете со репродукција на звук со музичката апликација на поврзаниот мобилен уред.
Звукот е емитиран од системот.

5 Прилагодување јачина на звук.

- Прилагодете го тонот допирајќи $\triangle + / -$ на далечинскиот управувач
- Прилагодете го тонот на субвуферот допирајќи SW $\triangle + / -$ на далечинскиот управувач (стр. 28).
- Можете да репродуцирате или паузирате содржина преку копчињата за репродукција на далечинскиот управувач.

Запирање репродукција со One-touch функција

Допрете ја ознаката N на главниот уред со мобилниот уред повторно.

Забелешки

- Во зависност од вашиот уред, можеби ќе треба да ги изврши следните предмети на вашиот мобилен уред однапред.
 - Вклучете ја NFC функцијата.
 - Превземете “NFC Easy Connect” апликација од Google Play™ и стартувајте ја апликацијата. (Апликацијата може да не е достапна во некои земји / региони.) За детали, погледнете во упатствата за работа на вашиот уред.
- Оваа карактеристика не работи со BLUETOOTH-компатибилни слушалки или звучници. Да слушате звук преку BLUETOOTH-компатибилни слушалки или звучници видете “Слушање звук од поврзаниот ТВ или уред од слушалки или звучници” (стр. 33).
- [Bluetooth Mode] е променет во [Receiver] автоматски при воспоставување на BLUETOOTH врска со функцијата на еден допир. Дури и ако функцијата на еден допир е откажана, [Bluetooth Mode] поставка останува како [Receiver]. За повеќе детали во врска со [Bluetooth Mode], видете [Bluetooth Settings] (стр. 53).

Слушање звук од поврзаниот ТВ или уред преку слушалки или звучници

Можете да слушате звук од телевизорот или уред од Bluetooth-компатибилни слушалки или звучници поврзувајќи ги со BLUETOOTH функција.

Совет

Кога користите безжични звучници произведени од Sony (одделно се продаваат) како сараунд звучници за системот, видете “Додавање задни звучници (Безжично сараунд)” (стр. 39).

Слушање звук преку спарување со слушалки или звучници

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Изберете [Setup] од почетното мени.

На ТВ екранот се прикажува екран за дотерување .

3 Изберете [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].

Системот се префрла во BLUETOOTH режим на пренос.

4 Дотерајте BLUETOOTH-компатибилни слушалки или звучници во режим на спарување.

Видете во упатството за употреба на слушалките или звучниците за метод за спарување.

5 Изберете име на слушалките или звучниците од [Device List] во [Bluetooth Settings].

Кога BLUETOOTH врската е воспоставена, [Bluetooth уредот е поврзан.] се појавува. (Името на поврзаниот уред, исто така, се појавува.) Ако не можете да го најдете името на слушалките или звучниците во [Device List], изберете [Scan].

6 Вратете се на почетното мени и изберете влез.

Сликата на избраниот влез се појавува на ТВ екранот, “BT TX” се појавува на екранот на предниот панел, а потоа се емитува звук од слушалките или звучниците.

Не се емитува звук од системот. За избраниот влез, видете “Користење на почетното мени”(стр. 12).

7 Прилагодување јачина на звук.

Прво прилагодете го нивото на тон на слушките или на звучникот. Кога поврзувате со слушалки или звучници нивото на тон на слушалките или звучниците може да го контролирате со VOL +/- на уредот и \triangle +/- на далечинскиот управувач.

Откажување на спарување

Откажете спарување на слушалки или звучници во чекор 4.

За отстранување регистриран уред од листата со уреди

1 Следете од чекор 1 до 5 од “Слушање звук спарувајќи со слушалки или звучници.”

2 Изберете име на слушалки или звучници и потоа допрете OPTIONS.

3 Изберете [Remove].

4 Следете ги инструкциите на екран да избришете слушалки или звучник од листата со уреди.

Слушање звук со спарени слушалки

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Изберете влез.

За избор на влез, видете “Користење почетно мени” (стр. 12).

3 Вклучете BLUETOOTH функција на слушалките или звучникот.

4 Допрете RX/TX на далечинскиот управувач.

[Bluetooth Mode] е дотерано во [Transmitter] и “BT TX” се прикажува на предниот екран. Системот автоматски повторно се поврзува со слушалките или звучниците кои последни сте ги поврзале, потоа звукот се емитува од слушалките или звучникот.

Не се емитува звук од системот.

5 Прилагодување јачина на звук.

Прилагодете го нивото на звук на слушалките или звучникот. Исто така може да го прилагодите нивото на звук на слушалките или звучникот со \triangle +/- на далечинскиот управувач.

За исклучување на слушалките или звучникот

Направете нешто од следново.

- Исклучете ја BLUETOOTH функцијата на слушалките или звучникот.
- Допрете R X/TX.
- Исклучете го системот, или слушалките или звучниците.
- Изберете име на уред на поврзани слушалки или звучник од [Setup] - [Bluetooth Settings] - [Device List].

За поврзување на слушалките или звучник

- Можеби нема да може да го прилагодите нивото на звук во зависност од BLUETOOTH- компатибилните слушалки или звучник.
- [Screen mirroring], [Bluetooth Audio], и Home Theatre Control функциите се исклучени кога [Bluetooth Mode] е дотерано во [Transmitter].
- Кога е избран влез [Bluetooth Audio] или [Screen mirroring], не може да дотерате [Bluetooth Mode] во [Transmitter]. Не може да ги смените ниту со RX/TX на далечинскиот управувач.
- Може да регистрирате до 9 BLUETOOTH уреди. Ако регистрирате 10ти BLUETOOTH уред, најновиот поврзан BLUETOOTH уред се заменува со новиот.
- Системот може да прикаже до 15 откриени BLUETOOTH уреди во [Device List].
- Не можете да смените звучен ефект или мени со дотерување при емитување звук на BLUETOOTH- компатибилни слушалки или звучник.
- Некоја содржина може да не се емитува поради нејзина заштита.
- Репродукција на звук/музика на BLUETOOTH уред доцни во споредба со таа на главниот уред поради карактеристиките на BLUETOOTH безжичната технологија.
- Може да овозможите или исклучите прием на AAC или LDAC аудио од BLUETOOTH уред (стр. 53).

Уживајте со мрежни функции


Слушање музика на компјутер преку домашна мрежа

Можете да репродуцирате музички фајлови зачувани на компјутер преку домашна мрежа. Музички фајлови може да се репродуцираат со помош на екранскиот приказ (OSD) на системот или соодветна SongPal апликација на мобилен уред како на пр. паметен телефон или таблет.


Подготовка на домашната мрежа

- 1 Поврзете го системот со мрежа.**
Видете “Поврзување со жичана мрежа” (стр. 19) и “Поврзување со безжична мрежа” (стр. 21).
- 2 Поврзете го компјутерот во мрежа.**
За детали, видете во упатството за употреба на компјутерот.
- 3 Дотерајте го компјутерот.**
За да го користите компјутерот со домашната мрежа, треба да го поставите како сервер. За детали видете во упатството за употреба на компјутерот.

Совет

Видете  [Setup] - [Network Settings] - [Network Connection Status] кога го проверувате статусот за мрежното поврзување.

Слушање музика на компјутер



- 1 Допрете HOME.**
Почетното мени се појавува на ТВ екранот.
- 2 Изберете [Home Network] од почетното мени.**
На ТВ екранот се прикажува името на домашната мрежа.
- 3 Изберете уред по желба - [Music] - папка на која се зачувани песните - песна.**
Избраната песна се репродуцира и звукот се емитува од системот.
- 4 Прилагодување јачина на звук.**
 - Прилагодете го тонот допирајќи \triangleleft +/- на далечинскиот управувач.
 - Прилагодете го тонот на субвуферот допирајќи SW \triangleleft +/- на далечинскиот управувач (стр. 28).

Совети

- Може да гледате фотографии зачуван компјутер избирајќи [Photo] во чекор 3.
- Може да направите разни операции од менито со опции (стр. 58).

Слушање музика на компјутер преку SongPal



Можете да репродуцирате музички фајлови зачувани на компјутер преку соодветна SongPal апликација која е превземена на мобилен уред како на пр. паметен телефон или таблет. За детали за SongPal, видете “Што можете да правите со SongPal” (стр. 37) или на следна адреса URL.

<http://info.songpal.sony.net/help/>

Слушање музика на музички сервиси

Може да слушате музички сервиси понудени на интернет преку овој систем. За користење на оваа функција системот мора да е поврзан со интернет.

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Изберете [Music Services] од почетното мени.

На ТВ екранот се прикажува листа со музички сервиси.

3 Изберете музички сервис.

На ТВ екранот се прикажува водич како да уживате во музичките сервиси. Следете ги упатствата да уживате во музичките сервиси.

Совет

Може да ја ажурирате листата од сервис провајдерот допирајќи OPTIONS и избирајќи [Update Services] во чекор 2.

Слушање музика на мобилен уред со SongPal

Што може да правите со SongPal

SongPal е апликација за контролирање на компатабилен Sony аудио уред преку паметен телефон/iPhone. Пребарајте SongPal на Google Play или App Store и превземете ја на паметниот телефон/iPhone.

За детали за SongPal, видете на следнава URL.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Со превземање на SongPal на вашиот паметен телефон/iPhone се овозможува следново.

Звучни дотерувања на системот

Лесно може да го прилагодите звукот или да користите [ClearAudio+] дотерување препорачано од Sony.

Музички сервис

Може да конфигурирате почетни дотерувања да користите музички сервиси*.

* Во зависност од земјата и регионот, музичките сервиси и нивниот период на достапност се разликуваат. Потребно е ажурирање на уредот. Кога користите Google Cast™ на музички сервис видете "Користење Google Cast" (стр. 38).

Уживајте во музика со домашната мрежа

Може да репродуцирате музика зачувана на компјутер или домашен мрежен сервер преку мрежа.

Уживајте во музика на USB уред

Можете да репродуцирате музика на уред поврзан во USB (USB) порт на уредот.

Забелешка

Што може да контролирате со SongPal се разликува зависно од поврзаниот уред. Спецификацијата и дизајнот на апликацијата може да се менува без претходна најава.

Користење SongPal

- 1 Превземете бесплатна SongPal апликација на мобилен уред.
- 2 Поврзете ги системот и мобилниот уред со BLUETOOTH функција (стр. 30) или мрежна функција (стр. 19).
- 3 Активирајте SongPal.
- 4 Ракување со следење на SongPal екранот.

Забелешки

- Пред користење на SongPal, прво дотерајте [Bluetooth Mode] во [Receiver] (стр. 53).
- Користете SongPal со најнова верзија.

Совети

- Може да ги поврзете системот и мобилниот уред со NFC функција (стр. 31).
- Кога поврзувате со мрежна функција, поврзете го мобилниот уред со иста мрежа како и системот.

Користење Google Cast

Google Cast Ви овозможува да избере музичка содржина од Google Cast-достапна апликација и репродукција на уредот. Google Cast бара почетни дотерувања преку SongPal.

- 1 Првземете бесплатна SongPal апликација на мобилен уред.**
- 2 Поврзете го уредот со Wi-Fi на иста мрежа како и системот (стр. 21).**
- 3 Активирајте SongPal, изберете систем и допрете tap [Settings] - [Google Cast] - [Learn how to Cast].**
- 4 Проверете ги операции и Google Cast-достапна апликација и првземете ја апликацијата.**
- 5 Активирајте Google Cast-достапна апликација, допрете на копчето за префрлање и изберете систем.**



- 6 Изберете музика за репродукција на Google Cast апликацијата.**
На системот се репродуцира музика.

Забелешка

Не може да користите Google Cast додека на предниот панел на екранот од уредот е прикажано "google cast updating". Почекајте додека не заврши ажурирањето и потоа обидете се повторно.

Поврзување на SongPal Link-компатибилен уред (Безжично повеќе соби/ Безжично сараунд)

Можете да уживате во музика во соба или да слушате музика со сараунд звук користејќи го системот со SongPal Link-компатибилни безжични звучници.

Слушање иста музика во различни соби (Безжично во повеќе соби)

Wireless Multi-room



Може да слушате музика зачувана на компјутер или паметен телефон и понатаму, музика од музички сервиси во различни соби со врвен квалитет на звук.

Може да ракувате со SongPal апликација која е инсталирана на паметен телефон/iPhone. За користење на повеќе SongPal-компатибилни уреди, поврзете ги во иста LAN безжична мрежа.

Да направите дотерување на SongPal

Направете дотерување преку помош на SongPal.

Совет

За детали за SongPal, видете "Што може да правите со SongPal" (стр. 37).

Додавање задни звучници (Безжичен сараунд)



Wireless Surround



Можете да додадете безжични звучници произведени од Sony (одделно се продаваат) како сараунд звучници. Користете ист модел за два безжични звучници. За детали за достапни звучници видете на следнава URL: <http://sony.net/nasite/>

Забелешки

- Безжичната сараунд функција ќе биде достапна со верзија на системот M34.R.2000 или понова и верзија на безжични звучници 2.00 или понов. Ако не може да ја дотерате безжичната сараунд функција, верзијата на системот или безжичниот звучник не е со најнова верзија. Да проверите информација за верзија на системот видете [System Information] (стр. 56). За детали за метода за ажурирање на системот видете [Software Update] (стр. 51). За детали за метода за ажурирање на безжичниот звучник видете во упатството за употреба на безжичниот звучник.
- Софтверот на безжичните звучници не се ажурираат автоматски кога користите безжична сараунд функција. За ажурирање откажете ја безжичната

сараунд функција и поврзете го безжичниот звучник со интернет.

- Кога користите безжична сараунд функција, безжичната LAN функција не е достапна. Поврзете ја со мрежата со жичан LAN.
- Кога користите безжична сараунд функција, Screen mirroring функцијата (стр. 40) не е достапна.
- Кога користите безжична сараунд функција, не може да дотерате [Bluetooth Mode] во [Transmitter] (стр. 53).
- Кога користите безжична сараунд функција, [Bluetooth Codec - LDAC] (стр. 53) не е достапна.

Да направите дотерување на системот

1 Инсталирајте достапни звучници и вклучете ги.

2 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.


3 Изберете [Setup] од почетното мени.

На ТВ екранот се прикажува екран за дотерување.

4 Изберете [Wireless Surround Settings].

5 Направете дотерување следејќи ги инструкциите на екран.

Совет

Може да прикажете дотерување за безжичната сараунд функција со помош  на [Wireless Surround] на почетното мени.

Да направите дотерување на SongPal


1 Ажурирајте го безжичниот звучник со најнова верзија.

2 Изберете систем на SongPal, потоа направете дотерување следејќи ги инструкциите на SongPal.

Забелешка

SongPal дотерување е ефекасно со SongPal верзија 4.0 или поново. За детали околу превземање SongPal видете "Користење SongPal" (стр. 37).


За откажување на безжичната сараунд функција

Изберете  [Setup] - [Wireless Surround Settings] - [Stop Wireless Surround] на почетното мени.

Прикажување екран од мобилен уред на ТВ (MIRRORING)

[Screen mirroring] е функција за прикажување екран од мобилен уред на ТВ со Miracast технологија.

Системот може да се поврзе директно со Screen mirroring-компатибилен уред (пр. паметен телефон, таблет). Може да уживате со користење приказ на екран од уред на голем ТВ екран. Нема потреба од безжичен рутер (или акцес поинт) за користење на оваа функција.



1 Дрпете MIRRORING.

2 Следете ги инструкциите на ТВ екранот.

Активирајте ја Screen mirroring функцијата од мобилен уред. Екранот од мобилниот уред се прикажува на ТВ екран.

Совети

- Може да изберете [Screen mirroring] од почетното мени во чекор 1.
- Може да ја подобрите стабилноста за репродукција со [Screen mirroring RF Setting] (стр. 56).

Забелешки

- Кога користите Screen mirroring, квалитетот на сликата и звукот понекогаш може да се намалат

поради пречките од другите мрежи.

- Во зависност од околината на користење, квалитетот на сликата и звукот може да се намалат.
- Некои мрежни функции може да не се достапни при Screen mirroring.
- Проверете дали вашиот уред е компатибилен со Miracast. Не се гарантира поврзување со сите Miracast компатибилни уреди.


Откажување Screen Mirroring

Допрете HOME или BACK.

Користење разни
функции/дотерувања

Направете безжично поврзување на субвуфер (LINK)

Направете безжично поврзување на субвуферот повторно за подобро поврзување.



1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Изберете [Setup] од почетното мени.

На ТВ екранот се прикажува екран за дотерување .

3 Изберете [System Settings] - [Wireless Subwoofer Connection] - [Link].

[Link] екран се прикажува на ТВ екранот.

4 Допрете LINK на задниот дел од субвуферот.

Индикаторот за напојување на субвуферот трепка зелено. Продолжете до следен чекор во рок од 1 минута.

5 Изберете [Start].

Почнува дотерување на врската. Да се вратите во претходен екран, изберете [Cancel].

6 Комплетирајте го дотерувањето на врската следејќи ги пораките на екран.

Индикаторот за напојување на субвуферот светнува зелено.

Забелешки

- Ако се прикаже пораката [Cannot set Link.], следете ги инструкциите на екран.
- Кога [Bluetooth Mode] е дотеран во [Transmitter] и BLUETOOTH уредот е поврзан во системот, не може да се воспостави безжично поврзување на субвуферот.

Репродукција компресирани аудио фајлови со зголемување до висока резолуција на квалитет на звук

DSEE HX ги зголемува постоечките звучни извори скоро до висока резолуција на квалитет на звук и создава чувство како во студио за снимање или на концерт. Оваа функција е достапна само кога [Music] е избрано како звучно поле (стр. 26).

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Иберете [Setup] од почетното мени.

На ТВ екранот се прикажува екран за дотерување .

3 Изберете [Audio Settings] - [DSEE HX].


4 Иберете [On].

Забелешки

- Оваа функција работи со 2-канални дигитални влезни сигнали од 44.1 kHz или 48 kHz.
- Оваа функција не работи кога [Analog] е избрано.

Уживајте во мултиплекно емитување звук (AUDIO)

Може да уживате во мултиплекно емитување звук кога си стемот прима Dolby Digital мултиплексен сигнал.



1 Допрете AUDIO.

Аудио сигналот се прикажува на предниот панел.

2 Допрете на копчето да изберете аудио сигнал


Аудио сигнал	Пбкасмивање
"MAIN"	Се емитува звук од главниот јазик.
"SUB"	Се емитува звук од спореден јазик.
"MN/SB"	Ќе се емитува мешан звук од главниот и споредениот јазик.

Забелешки

- Да примите Dolby Digital сигнал, ТВ и друг уред треба да се поврзе во TV IN (OPTICAL) приклучок со оптички дигитален кабел (испорачан).
- Ако вашиот ТВ HDMI IN приклучок е компатабилен со Audio Return Channel функцијата (стр. 47), може да примите Dolby Digital сигнал преку HDMI кабел.

Деактивирање копчиња на уредот

Може да деактивирате копчиња на уредот за спречување од несакана операција, пр. од деца (Функција за забрана за деца).



Допрете **VOL -**, **VOL +** и **VOL -** редоследно додека допирате и држите **INPUT** на уредот.

“LOCK” се прикажува на предниот панел и копчињата на главниот уред не работат.

Со уредот може да ракувате само преку далечинскиот управувач.

Откажување на функцијата Забрана за деца

Допрете **VOL -**, **VOL +** и **VOL -** редоследно додека допирате и држите **INPUT** на уредот.


“UNLCK” се прикажува на предниот панел и функцијата за забрана за деца се откажува.

Забелешка

⏻ (power) не е заклучено со оваа функција.

Менување осветленост на предниот панел и BLUETOOTH индикатор (DIMMER)

Можете да го смените осветлувањето на предниот панел и BLUETOOTH индикаторот.



1 Допрете **DIMMER**.

Режимот за приказ се прикажува на предниот панел.

2 Допрете повеќе пати на копчето да изберете режим за приказ.

Режим	Објаснување
“BRIGHT”	Предниот панел и BLUETOOTH индикаторот блескаат.
“DARK”	Предниот панел и BLUETOOTH индикаторот се темни.
“OFF”	Предниот панел е исклучен.

Забелешка

Предниот панел е исклучен кога "OFF" е избрано. Автоматски се вклучува кога ќе допрете било кое копче, потоа повторно исклучете го ако не сакате да работите со системот за околу 10 секунди.

Но, во некои случаи, предниот панел може да не се исклучи. Во ваков случај, осветленоста на предниот панел е ист како и кај "DARK."

Штедење енергија во режим на мирување

Проверете дали сте ги направиле следниве дотерувања:

- [Bluetooth Standby] е дотерано во [Off] (стр. 53).
- [Standby Through] е дотерано во [Off] (стр. 54).
- [Quick Start/Network Standby] е дотерано во [Off] (стр. 55).
- [Remote Start] е дотерано во [Off] (стр. 56).

Праќање сигнал од далечинското на ТВ преку уредот

Кога уредот го попречува сензорот за далечинскиот уред на ТВ, далечинското од ТВ може да не работи. Во ваков случај, овозможете функција IR репетитор на системот. Може да управувате со ТВ со далечинскиот од ТВ со праќање сигнал за далечинско од уредот.

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Изберете [Setup] од почетното мени.

На ТВ екранот се прикажува екран за дотерување .

3 Изберете [System Settings] - [IR-Repeater].

На ТВ екранот се прикажува [IR-Repeater] екран.

4 Изберете [On].

Забелешки

- Проверете дали далечинскиот на ТВ не може да управува со ТВ и потоа дотерајте [IR-Repeater] во [On]. Ако е дотеран во [On] кога далечинскиот може да управува со ТВ, не може да се добие соодветна операција поради мешање меѓу директна команда од далечинскиот и команда преку уредот.
- На некои ТВ, оваа функција може да не работи правилно. Во ваков случај, ставете го уредот малку подалеку од ТВ.

Користење Control for HDMI функција

Со поврзување уред како ТВ или Blu-ray Disc рекордер компатибилен со функцијата Контроли за HDMI* преку HDMI кабел Ви овозможува лесно ракување со уредот преку далечинското од ТВ. Следниве функции може да се користат со функцијата Контроли за HDMI.

- System Power Off функција
- System Audio Control функција
- Audio Return Channel
- One-Touch Play функција
- Remote Easy Control
- HDMI Standby Through power saving setting

Забелешка

Овие функции може да работат со уреди кои не се произведени од Sony, но не се гарантира

* Контроли за HDMI е стандард користен од CEC (Consumer Electronics Control) for allowing HDMI (High-Definition Multimedia Interface) уреди за меѓусебно контролирање.

Подготовка за користење Контроли за HDMI

Вклучете [System Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] на системот во [On] (стр. 54). Фабричкото дотерување е [On]. Овозможете дотерување на функцијата Контроли за HDMI за ТВ и друг уред поврзан со системот.

Совет

Ако овозможите Контроли за HDMI ("BRAVIA" sync) функцијата кога користите ТВ произведен од Sony, функцијата Контроли за HDMI на системот исто така автоматски се овозможува. Кога дотерувањата се

комплетни, на предниот панел се прикажува "DONE".

System Power Off функција

Кога ќе го исклучите ТВ, системот и поврзаниот уред автоматски се исклучуваат.

Дотерајте [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV] на системот во [On] или [Auto] (стр. 54). Фабричкото дотерување е [Auto].

Забелешка

Поврзаниот уред може да не се исклучи зависно од статусот на уредот.

System Audio Control функција

Ако го вклучите системот додека гледате ТВ, ТВ звукот ќе се емитува од звучниците на системот. Тонот на системот може да се прилагоди преку далечинското на ТВ. Ако ТВ звукот се емитува од звучниците на системот претходниот пат кога сте гледале ТВ, системот автоматски се вклучува кога повторно ќе го вклучите ТВ.

Операциите можете да ги направите и преку мениот од ТВ. За детали, видете во упатството за употреба на ТВ.

Забелешки

- Звукот се емитува само од ТВ ако е избран друг ТВ влез различен од [TV], [HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3] кога користите функција Twin Picture на ТВ. Кога ќе ја откажете Twin Picture функцијата звукот се емитува од системот.
- На ТВ екранот се прикажува број на ниво на звук на системот, во зависност од ТВ. Број за звук прикажан на ТВ може да се разликува од бројот на предниот панел од системот.

- Во зависност од дотерувањата на ТВ, функцијата Системска аудио контрола може да не е достапна. За детали видете во упатството за употреба на ТВ.

Audio Return Channel

Ако системот е поврзан во TV HDMI IN приклучок компатибилен со Audio Return Channel, може да слушате ТВ звук од звучниците на системот без да поврзувате оптички дигитален кабел.

На системот вклучете [System Settings] - [HDMI Settings] - [Audio Return Channel] во [Auto] (стр. 54). Фабричкото дотерување е [Auto].

Забелешка

Ако ТВ не е компатибилен со Audio Return Channel, оптичкиот дигитален кабел (испорачан) треба да е поврзан (видете во испорачаниот Водич за почеток).

One-Touch Play функција

Кога репродуцирате содржина на уред (Blu-ray Disc рекордер, "PlayStation®4" и.т.) поврзани со системот, системот и ТВ автоматски се вклучуваат, влезот од системот се префрла во влез за уредот за репродукција и звукот се емитува од звучниците на системот.

Забелешки

- Ако [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] на системот е дотеран во [On] или [Auto] и ТВ звукот се емитува од звучниците на ТВ претходно кога сте гледале ТВ, системот не се вклучува и звукот и сликата се емитуваат од ТВ дури и кога содржината од уредот се репродуцира (стр. 54).
- Во зависност од ТВ, почетниот дел на содржината кој се репродуцира може да не се прикажува правилно.

Remote Easy Control

Може да ракувате со системот со избирање систем од TB Sync Menu. Оваа функција може да се користи ако ТВ поддржува Sync Menu. За детали видете во упатството за употреба на вашиот ТВ.

Забелешки

- Во менито за поврзување на ТВ, системот е препознат од ТВ како "Player."
- Некои операции може да не се достапни со некои ТВ.

HDMI Standby Through Power Saving Setting

HDMI режим на мирување преку дотерување штедење енергија (стр. 54) е функција која ви овозможува да уживате во звук и слика на поврзан уред без да го вклучите системот. Дотерајте [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] во [Auto] (стр. 54). Фабричкото дотерување е [Auto].

Забелешка

Ако слика од уред поврзан во системот не се прикажува на ТВ, дотерајте [Standby Through] во [On]. Ако поврзете ТВ кој не е произведен од Sony, препорачуваме да го изберете ова дотерување

Користење на "BRAVIA" Sync функција

Како додаток на Контроли за HDMI функцијата, може да ги користите и следниве функции на уреди компатибилни со "BRAVIA" sync функцијата.

- Функција за избор на сцена
- Управување со домашно кино
- Функција за откажување ехо
- Следење јазик

Забелешка

Овие функции се заштитени функции на Sony. Овие функции не може да работат со производи кои не се произведени од Sony.

Функција за избор на сцена

Звучното поле на системот автоматски се менува во согласност со дотерувањето на ТВ за функцијата Избор на сцена. За детали видете во упатството за употреба на ТВ. Дотерајте го звучното поле во [ClearAudio+] (стр. 26).

Управување со домашно кино

Кога користите ТВ компатибилен со оваа функција, дотерување на системот, звучното поле, менувањето влез и т.н. може да се направи без да го менувате влезот на ТВ. Оваа функција може да се користи кога ТВ е поврзан со интернет. За детали видете во упатството за употреба на ТВ.

Функција за откажување ехо

Ехото се намалува кога користите функции за социјални медиуми како Скуре додека гледате ТВ програми. Оваа функција може да се користи ако ТВ ја поддржува. За детали видеете во упатството за употреба на ТВ.

Забелешки

- Ако влезот на системот е [HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3] кога користите Social Viewing функција, влезот автоматски се менува во [TV]. Звукот од Social Viewing и ТВ програмите се емитува од звучниците на системот.
- Звукот се емитува само од звучниците на ТВ ако влезот на системот не е во [TV], [HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3] кога ја користите Social Viewing функцијата.
- Оваа функција не може да се користи кога звукот се емитува од ТВ.

Следење јазик

Кога менувате јазик за прикажување на екран од ТВ, јазикот за екрански приказ на системот исто така се менува.

Забелешки за HDMI конекција

- Користете Premium High Speed HDMI кабел со Етернет кој поддржува 18Gbps или High Speed HDMI кабел со Етернет. Ако користите стандарден HDMI кабел, 1080p, 3D, и 4K содржината може да не се прикаже правилно.
- Користете HDMI-овластен кабел.
- Користете Sony High Speed HDMI кабел со Етернет со лого на тип на кабел.
- Не препорачуваме користење на HDMI-DVI кабел за конверзија.
- Аудио сигнали (опсег на фреквенции, бит должина и т.н .) пренесени од HDMI приклучокот може да се потиснат од поврзаниот уред.

- Звукот може да е испрекинат кога бараната фреквенција или бројот на канали на аудио излезни сигнали од уредот за репродукција се сменети.
- Кога [TV] влез е избран, видео сигналите преку еден од HDMI IN 1/2/3 приклучокот кој е избран последниот пат се емитуваат од HDMI OUT (ARC) приклучокот.
- Овој систем поддржува "TRILUMINOS," ITU-R BT.2020, HDR (High Dynamic Range), 3D и 4K пренос.

Користење екран за дотерување

Може да направите разни прилагодувања на ставки како слика и звук. Фабричкото дотерување е подвлечено.











1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Изберете [Setup] од почетното мени.

На ТВ екранот се прикажува екран за дотерување .

3 Изберете ставка за дотерување.

Ставка за дотерување	Објаснување
 [Software Update]	Ажурирање софтвер на системот. (стр. 51)
 [Screen Settings]	Екрански дотерувања согласно типот на ТВ. (стр. 51)
 [Audio Settings]	Аудио дотерувања согласно типот на поврзаните приклучоци. (стр. 52)
 [Bluetooth Settings]	Детални дотерувања за BLUETOOTH функција. (стр. 53)
 [Wireless Surround Settings]	Дотерувања на безжична сараунд функција. (стр. 54)
 [System Settings]	Прави поврзани дотерувања. (стр. 54)
 [Network Settings]	Детални дотерувања за интернет и домашната мрежа. (стр. 56)
 [Input Skip Setting]	Дотерување за прескокнувања на влез за секој влез. (стр. 56)
 [Easy Setup]	Повторно активирање на Easy Setup да направите основни дотерувања. (стр. 57)
 [Resetting]	Ресетирање на системот во фабрички дотерувања. (стр. 57)

[Software Update]

Со ажурирање на софтверот со нај-нова верзија, може да ги користите предностите на новите функции. За информации за ажурирани функции, посетете ја следната веб страна: www.sony.eu/support

Забелешки

- Потребен е интернет да се направи ажурирање преку интернет.
- При на ажурирање на софтверот, "UPDT" се прикажува на предниот панел. Откако ажурирањето ќе заврши, системот автоматски се рестартира. Додека трае ажурирањето, не го вклучувајте или исклучувајте системот или да работите со системот или ТВ. Почекајте ажурирањето на софтверот да заврши.
- Дотерајте [Auto Update] во [On] кога сакате автоматски да направите ажурирање на софтверот (стр. 55). Ажурирање на софтверот може да се направи ако изберете [Off] во [Auto Update] зависно од деталите од ажурирањето .

[Update via Internet]

Ажурирање на софтверот на системот преку достапни мрежи. Следете ги инструкциите на екран. Проверете дали мрежата е поврзана со интернет.

[Update via USB Memory]

Ажурирање софтвер преку USB меморија. Проверете дали папката со софтвер за ажурирање има точно име "UPDATE."

[Screen Settings]

[TV Type]

[16:9]: Изберете го ова кога поврзувате со ТВ со широк екран или ТВ со функција за широк екран.
[4:3]: Изберете го ова кога поврзувате во ТВ со 4:3 екран без функција за широк екран.

[Output Video Resolution]

[Auto]: Емитување видео сигнали во согласност со резолуцијата на ТВ или поврзаниот уред.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Емитување видео сигнал во согласност со избраното дотерување за резолуција.

* Ако системот на боја на репродуцираната содржина е NTSC, резолуцијата на видео сигналите може да се конвертираат само во [480i] и [480p].

[24p Output]

[Network content 24p Output]
Оваа функција дотерува излезни сигнали од HDMI OUT (ARC) приклучок на системот кога користите Screen mirroring функција со 1080/24p содржина.

[Auto]: Емитување само на 24p видео сигнали кога ќе поврзете 1080/24p-компатибилен ТВ преку HDMI поврзување и [Output Video Resolution] е дотерана во [Auto] или [1080p].
[Off]: Изберете го ова кога ТВ не е компатибилен со 1080/24p видео сигнали.

[4K Output]

[Auto1]: Емитување 2K видео сигнали за време на Screen mirroring и 4K видео сигнали за време на фото репродукција кога ќе поврзете во 4K-компатибилен уред произведен од Sony.
[Auto2]: Емитување 4K видео сигнали при 24p репродукција на содржина со Screen mirroring или фото репродукција кога ќе поврзете 4K/24p-компатибилен уред.
[Off]: Функцијата е исклучена.

Забелешки

- Кога вашиот уред произведен од Sony не е откриен кога е избрано [Auto1], дотерувањето ќе има ист ефект како [Auto2] дотерувањето.
- [Network content 24p Output] во [24p Output] треба да се дотера соодветно за [Auto2].

[YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Автоматски открива тип на надворешен уред и потоа префрла во соодветно дотерување на боја.
[YCbCr (4:2:2)]: Емитирање YCbCr 4:2:2 видео сигнали.
[YCbCr (4:4:4)]: Емитирање YCbCr 4:4:4 видео сигнали.
[RGB]: Изберете го ова кога поврзвате во уред со HDCP компатибилен DVI приклучок.

[Video Direct]

Може да исклучите On-Screen Display (OSD) на системот кога е избран [HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3] влез. Оваа функција е корисна кога играте игра, може целосно да уживате во екранот на играта.
[On]: Исклучена е OSD. На ТВ екранот нема да се прикаже информација и OPTIONS и DISPLAY копчињата нема да работат.
[Off]: Прикажување информација на ТВ екран само кога ќе смените дотерување, како на пр. кога избирате звучно поле.

[SBM] (Super Bit Mapping)

[On]: Рамнење на градација на видео излезните сигнали од HDMI OUT (ARC) приклучокот.
[Off]: Изберете го ова ако видео сигналите се искривени или бојата не е природна

[Audio Settings]

[DSEE HX]

Оваа функција е достапна само кога [Music] е избрано како звучно поле.
[On] ги подобрува аудио податоците до аудио фајл со висока резолуција и репродуцира јасен звук со широк опсег кој често се губи (стр. 43).
[Off]: Исклучено

[Audio DRC]

Можете да компресирате динамичен опсег на звучен запис.
[Auto]: Автоматски компресира звук кодиран во Dolby TrueHD.
[On]: Системот репродуцира звучен запис со динамичен опсег за кој е направен.
[Off]: Без компресија со динамичен опсег.

[Attenuation settings - Analog]

Искривување може да се случи кога слушате на уред поврзан во ANALOG IN приклучок. Може да спречите искривување со намалување на влезното ниво на системот.
[On]: Намалување влезно ниво. Излезното ниво ќе се намали со ова дотерување.
[Off]: Normal input level.

[Audio Output]

Можете да изберете метод за излез кој се користи за аудио и влезен сигнал.
[Speaker]: Емитира мултиканален звук само од звучниците на системот.
[Speaker + HDMI]: Емитира мултиканален звук од звучниците на системот и 2-канални линеарни PCM сигнали од HDMI OUT (ARC) приклучокот.[HDMI]: Емитирање звук само од HDMI OUT (ARC) приклучок. Форматот на звук зависи од поврзаниот уред.

Забелешки

- Кога [Control for HDMI] е дотерано во [On] (стр. 54), [Audio Output] е дотерано во [Speaker + HDMI] автоматски и ова дотерување не може да се смени.
- Аудио сигналите не се емитираат од HDMI OUT (ARC) приклучок кога [Audio Output] е дотерано во [Speaker + HDMI] и [HDMI1 Audio Input Mode] (стр. 55) е дотерано во [TV]. (Само европски модели)

[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]

Може да уживате во содржина од BLUETOOTH уред со кори стење на овој систем или да слушате звук од овој систем со BLUETOOTH компатибилни слушалки или звучник.

[Receiver]: Овој систем е во режим на ресивер, кој овозможува да примате и емитувате аудио од BLUETOOTH уред.

[Transmitter]: Овој систем е во режим на предавател, кој овозможува да пратите аудио на BLUETOOTH-компатибилни слушалки или звучник. Ако го смените влезот на системот, "BT TX" се прикажува на предниот панел.
[Off]: BLUETOOTH функцијата е исклучена и не може да изберете [Bluetooth Audio] влез.

Забелешка

Можете да поврзете во BLUETOOTH уред со користење на функцијата со еден допир ако сте дотерале [Bluetooth Mode] во [Off].

[Device List]

Приказ на листа на спарени и откриени BLUETOOTH уреди (SNK уреди) кога [Bluetooth Mode] е дотеран во [Transmitter].

[Bluetooth Standby]

Можете да дотерате [Bluetooth Standby] за системот може да се вклучи со BLUETOOTH уред дури и кога е во режим на мирување. Оваа функција е достапна само кога ќе дотерате [Bluetooth Mode] во [Receiver] или [Transmitter].

[On]: Системот автоматски се вклучува кога ќе побарате BLUETOOTH поврзување од спарен BLUETOOTH уред.
[Off]: Исклучено.

[Bluetooth Codec - AAC]

Оваа функција е достапна само кога ќе дотерате [Bluetooth Mode] во [Receiver] или [Transmitter].

[On]: Овозможен AAC кодекс.

[Off]: Исклучен AAC кодекс.

Забелешки

- Може да уживате со висок квалитет на звук ако AAC е овозможено и апаратот поддржува AAC.
- Кога поврзувате BLUETOOTH-компатибилни слушалки или звучник, ова дотерување не може да се смени.

[Bluetooth Codec - LDAC]

Оваа функција е достапна само кога ќе дотерате [Bluetooth Mode] во [Receiver] или [Transmitter].

[On]: Овозможен LDAC кодекс.

[Off]: Исклучен LDAC кодекс.

Забелешки

- Може да уживате во повисок квалитет на звук ако LDAC е овозможено и вашиот уред поддржува LDAC.
- Кога поврзувате BLUETOOTH-компатибилни слушалки или звучник, ова дотерување не може да се смени.

[Wireless Playback Quality]

Може да дотерате брзина на пренос на податоци за LDAC репродукција.

Оваа функција е достапна само кога ќе дотерате [Bluetooth Mode] во [Transmitter] и [Bluetooth Codec -LDAC] во [On].

[Auto]: Брзината на пренос на податоци автоматски се менува зависно од отпкржувањето. Ако аудио репродукцијата е нестабилна во овој режим, користете ги другите три режими.

[Sound Quality]: Се користи поголем пренос на податоци. Звукот е пратен со поголем квалитет; но, аудио репродукцијата некогаш може да биде нестабилна кога квалитетот за поврзување не е доволно добар.

[Standard]: Се користи средна брзина за пренос на податоци. Ова ги балансира и квалитетот на звукот и стабилноста на репродукција.

[Connection]: Стабилноста има приоритет. Квалитетот на звук може да е прифатлив и статусот за поврзување најверојатно ќе биде стабилна. Ако поврзувањето не е стабилно, ова дотерување е препорачано.

[Wireless Surround Settings]

Ова дотерување е за користење безжични звучници (одделно се продаваат) како сараунд звучници на системот. За детали видете “Додавање задни звучници (Безжичен сараунд)” (стр. 39).

[System Settings]

[OSD Language]

Може да изберете јазик на кој сакате да се прикажува на екран.

[Wireless Subwoofer Connection]

Може повторно да направите безжично поврзување на субвуферот. За детали, видете “Правење безжично поврзување на субвуфер (LINK)” (стр. 42).

[IR-Repeater]

[On]: Сигналите за далечинско за ТВ се пратени од задниот дел на Линискиот звучник (стр. 46).

[Off]: Исклучена е функцијата. За детали видете “Правење безжично поврзување на Субвуферот (LINK)” (стр. 42).

[HDMI Settings]

- [Control for HDMI] (стр. 46)
[On]: Функцијата Контроли за HDMI е овозможена. Уредите поврзани со HDMI кабел може меѓусебно да се контролираат
[Off]: Исклучено
- [Standby Linked to TV] (стр. 47)
Оваа функција е достапна кога ќе дотерате [Control for HDMI] во [On].

[Auto]: Ако влезот на системот е [TV], [HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3], системот автоматски се исклучува кога ќе го исклучите ТВ.

[On]: Системот се исклучува кога ќе го исклучите ТВ без разлика на влезот.

[Off]: Системот не се исклучува кога ќе го исклучите ТВ.

- [Audio Return Channel] (стр.47)
Дотерајте ја оваа функција кога системот е поврзан во ТВ HDMI IN приклучок кој е компатибилен со Audio Return Channel. Функцијата е достапна кога ќе дотерате [Control for HDMI] во [On].
[Auto]: Може да слушате ТВ звук од звучниците на системот.
[Off]: Користете дотерување кога оптичкиот дигитален кабел е поврзан.
- [Standby Through] (стр. 48)
Оваа функција е достапна кога ќе дотерате [Control for HDMI] во [On].
[Auto]: Сигналите се емитуваат од приклучокот HDMI OUT (ARC) на системот кога ТВ е вклучен додека системот е вклучен. Потрошувачката во режим на мирување на системот може да се намали повеќе отколку кога е дотеран во [On].
[On]: Сигналите секогаш се емитуваат од HDMI OUT (ARC) приклучокот на системот кога системот не е вклучен. Ако поврзете ТВ кој не е произведен од Sony, препорачуваме да го изберете ова дотерување.
[Off]: Сигналите не се емитуваат од HDMI OUT (ARC) приклучок на системот кога системот не е вклучен. Вклучете го системот да уживате во ТВ содржина на уредот поврзан во системот. Потрошувачката на системот во режим на мирување може да се намали повеќе кога ќе дотерате во [On].

- [HDMI1 Audio Input Mode] (само модели за Европа)
Може да изберете аудио влез на уред кој е поврзан во HDMI IN 1 приклучок.
[HDMI1]: Звук од уред кој е поврзан во HDMI IN 1 приклучок е влез од HDMI IN 1 приклучокот.
[TV]: Звук од уред кој е поврзан во HDMI IN 1 приклучок е влез од TV IN (OPTICAL) приклучокот.
- [HDMI Signal Format]
Кога ќе се прикаже High-Quality 4K формат* со HDMI влез, направете го ова дотерување.
[Standard format]: Стандарден формат за нормално користење.
[Enhanced format]: High-Quality HDMI формат. Дотерајте го само кога корисите способни уреди.

Забелешки

- Изберете [Enhanced format] само кога поврзаниот уред и ТВ поддржуваат High-Quality 4K* формат.
- Во зависност од ТВ, може треба да се направи дотерување на ТВ. Видете во упатството за употреба на ТВ.
- Сликата можеби не е прикажана правилно ако ова дотерување е сменето. Во ваков случај, сменете го ова дотерување во [Standard format].
- Кога гледате 4K слика со High-Quality*, користете Premium High Speed HDMI кабел кој поддржува брзина од 4K 60p 18Gbps.
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0 10 бита и т.н. За детали видете "Поддржани влезни видео формати" (стр. 72).

[Quick Start/Network Standby]

[On]: Скратување време за почеток од режим на мирување. Може да работите со системот брзо штом ќе го вклучите.

[Off]: Исклучено

[Auto Standby]

[On]: Вклучување на [Auto Standby] функцијата. Кога со системот не

работите околу 20 минути, системот автоматски се префрла во режим на мирување.

[Off]: Исклучено

[Auto Display]

[On]: Автоматски прикажува информација на ТВ екран кога менувате аудио сигнали, режим на слика и т.н..

[Off]: Прикажува информација само кога ќе допрете DISPLAY.

[Software Update Notification]

[On]: Дотерува системот да ве информира за најнова верзија на софтверот (стр. 51).

[Off]: Исклучено

[Auto Update Settings]

[Auto Update]

[On]: Ажурирање на софтверот автоматски се прави меѓу 2 часот и 5 часот по локално време во избраната [Time Zone] додека системот не се користи. Ако изберете [Off] во [Quick Start/Network Standby], ажурирање на софтверот се прави по исклучување на системот.

[Off]: Исклучено

[Time Zone]

Изберете земја/регион.

Забелешки

- Ажурирање на софтверот може да се направи дури и ако изберете [Off] во [Auto Update] зависно од деталите на ажурирањето.
- Ажурирање на софтверот автоматски се прави во рок од 11 дена од денот на новата верзија на софтверот.

[Device Name]

Може да смените име на овој систем по ваш избор што е попрепознатливо кога користите [Bluetooth Audio] или [Screen mirroring] функциите. Името исто така се користи и со други мрежи, пр. домашна мрежа. Следете ги екранските инструкции и

користете софтверска тастатура да внесете име.

[System Information]

Може да прикажете информација за верзијата на софтвер на системот и MAC адреса.

[Software License Information]

Може да прикажете информација за лиценца на софтверот.



[Network Settings]

[Internet Settings]

Прво поврзете го системот со мрежа

[Wired Setup]: Изберете го ова кога ќе поврзете во широкопојасен рутер преку LAN кабел. Кога ќе го изберете ова дотерување, безжичната LAN функција на системот автоматски се откажува.

[Wireless Setup]: Изберете го ова кога користите функција со вграден Wi-Fi на системот да се поврзете со безжична мрежа.

Совет

За понатамошни детали, посетете ја следната веб страна и проверете FAQ: www.sony.eu/support

[Network Connection Status]

Прикажување на статус на моментално поврзаната мрежа.

[Network Connection Diagnostics]

Може да активирате мрежно дијагностицирање да проверете дали поврзувањето правилно е направено.

[Screen mirroring RF Setting]

Ако користите повеќе безжични системи, како на пр. безжичен LAN, безжичните сигнали може да не се стабилни. Во ваков случај, стабилноста на репродукција може да се подобри со дотерување приоритет на канал со радио фреквенција за Screen mirroring.

[Auto]: Обично изберете го ова.

Системот автоматски избира најдобар канал за Screen mirroring. [CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Избраниот канал има приоритет за Screen mirroring поврзување.

[Connection Server Settings]

Дотерување дали да се прикаже или не на домашната мрежа поврзаниот сервер.

[Auto Home Network Access Permission]

[On]: Овозможува автоматски пристап од нов откриен домашен мрежен контролер.

[Off]: Исклучено

[Home Network Access Control]

Прикажување на листа со домашен мрежен контролер-компатибилни производи и дотерува дали да прифати или не команди од контролерите во листата.

[External Control]

[On]: Овозможува домашен автоматски контролер да работи со овој систем.

[Off]: Исклучено

[Remote Start]

[On]: Овозможува вклучување на системот со уред поврзан преку интернет кога системот е во режим на мирување.

[Off]: Системот не може да се вклучи со уред поврзан преку интернет.

[Input Skip Setting]

Прескокнување дотерување е погодна карактеристика која овозможува да прескокнете несакани влезови кога бирате функција со допирање на INPUT +/-.

[Do not skip]: Системот не го прескокнува избраниот влез.

[Skip]: Системот го прескокнува избраниот влез.

Забелешка

Кога ќе допрете INPUT +/- кога е прикажано почетното мени, икона за влез се прикажува затемнета ако е дотерано во [Skip].

Совет

Може да направите [Input Skip Setting] од менито со опции (стр. 58).

 **[Easy Setup]**

Активирајте [Easy Setup] да направите основни дотерувања и основни мрежни дотерувања за системот. Следете ги инструкциите на екран.

 **[Resetting]****[Reset to Factory Default Settings]**

Може да ги ресетирате дотерувањата на системот во фабричко дотерување со избор на група на дотерувања. Сите дотерувања во групата ќе се ресетираат.

[Initialize Personal Information]

Може да ги избришете личните информации зачувани на системот.

Забелешка

Ако го исфрлате, пренесувате или продавате системот, избришете ги сите лични информации за безбедносни цели. Превеземете соодветни мерки како исклучување откако ќе завршите со користење на мрежни сервиси.

Листа со мени со опции

Разни дотерувања и операции за репродукција се достапни со допирање на OPTIONS. Достапните ставки се разликуваат зависно од ситуацијата.

Ставка	Објаснување
[A/V SYNC]	Прилагодување временско доцнење меѓу слика и звук. Емитирањето на звук може да се одложи (стр. 28).
[Sound Field]	Менување на дотерување на звучно поле (стр. 26).
[Night]	Избор на режим за ноќе (стр. 27).
[Voice]	Избор на режим за глас (стр. 27).
[Input Skip Setting]	Прескокнување на неупотребливи влезови кога бирате функција со допирање на INPUT +/- (стр. 56).
[Input Label]	Менување име на влез на [HDMI1], [HDMI2] или [HDMI3] кој е прикажан на почетното мени (стр. 23).
[Repeat Setting]	Дотерување на повторна репродукција.
[Play/Stop]	Почнување или запирање со репродукција.
[Play from start]	Репродукција на ставка од почеток.
[Shuffle Setting]	Дотерување на мешана репродукција.
[Add Slideshow BGM]	Регистрирање музички фајлови на USB меморија како слајд шоу позадинска музика (BGM).
[Slideshow]	Активирање на слајд шоу.
[Slideshow Speed]	Менување брзина на слајд шоу.
[Slideshow Effect]	Дотерување ефекти кога репродуцирате слајдшоу.
[Slideshow BGM]	<ul style="list-style-type: none">• [Off]: Функцијата е исклучена.• [My Music from USB]: Дотерување музички фајлови регистрирани во [Add Slideshow BGM].
[Change Display]	Менување меѓу [Grid View] и [List View].
[Rotate Left]	Ротирање фотографија спротивно на стрелката за 90 степени.
[Rotate Right]	Ротирање фотографија во насока на стрелката за 90 степени.
[View Image]	Прикажување избрана слика.

Проблеми и решенија

Ако ви се случи нешто од следниве потешкотии при користење на системот, користете го водичот со проблеми и можни решенија да се обидете да го решите проблемот пред да го однесете на поправка. Ако проблемот се уште постои, консултирајте се во продавницата на Sony. Кога ќе го носите на сервис понесете ги и главниот уред и субвуферот.

Напојување

Системот не се напојува.

- Поврете дали кабелот за струја правилно е поврзан.
- Откачете го кабелот за струја од штекер и потоа по неколку минути повторно поврзете го.

Системот не се вклучува дури и кога е вклучен ТВ.

- Дотерајте [System Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] во [On] (стр. 54). ТВ мора да поддржува функција за Контроли за HDMI (стр. 46). За детали видете во упатството на ТВ.
- Проверете го дотерувањето за звучник на ТВ. Напојувањето на системот се синхронизира со дотерувањето на звучникот на ТВ. За детали видете во упатството за употреба на ТВ.
- Звукот се емитува од звучниците на ТВ од претходниот пат, системот не се вклучува дури и кога ТВ е вклучен.

Системот се исклучува кога ТВ е исклучен.

- Проверете го дотерувањето на [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV] (стр. 54). Кога [Standby Linked to TV] е дотерано во [On], системот автоматски се исклучува кога ќе го исклучите ТВ без оглед на влезот.

Системот не се исклучува дури и кога ТВ е исклучен.

- Проверете го дотерувањето на [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV] (стр. 54). За автоматско исклучување на системот без оглед на влезот кога ТВ е исклучен, дотерајте [Standby Linked to TV] во [On]. ТВ мора да поддржува функција Контроли за HDMI (стр. 46). За детали видете во упатството за употреба на ТВ.

Слика

Нема слика или сликата не се емитува правилно.

- Изберете соодветен влез (стр. 12).
- Додека притискате и држите INPUT, допрете VOL +, VOL -, VOL + на уредот со цел видео излезната резолуција да ја дотерате на најниско ниво.
- Кога нема слика од поврзаниот уред или сликата од поврзаниот уред не се емитува правилно, дотерајте [System Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] во [Standard format] (стр. 54).

Нема слика кога правите поврзување преку HDMI кабел.

- Ако поврзете уред кој поддржува HDCP 2.2 внимавајте уредот да го поврзете HDMI IN приклучокот и ТВ во HDMI OUT приклучок на системот.
- Системот е поврзан во влезен уред кој не поддржува HDCP (High-

bandwidth Digital Content Protection). Во ваков случај, проверете ја спецификацијата на поврзаниот уред.

- Откачете го HDMI кабелот, потоа повторно поврзете го. Проверете дали е цврсто вметнат кабелот.

3D содржина од HDMI IN 1/2/3 приклучок не се прикажува на ТВ екран.

- Во зависност од ТВ или видео уредот, 3D содржината може да не се прикаже. Проверете го поддржаниот HDMI видео формат (стр. 72).

4K содржина од HDMI IN 1/2/3 приклучок не се прикажува на ТВ екран.

- Зависно од ТВ или видео уредот, 4K содржината може да не се прикаже. Проверете ја видео способноста и дотерувањето на ТВ и видео уредот
- Користете Premium High Speed HDMI кабел со Етернет кој поддржува 18Gbps или High Speed HDMI кабел со Етернет.

Сликата не е прикажана на цел ТВ екран.

- Проверете го дотерувањето на [TV Type] во [Screen Settings] (стр. 51).
- Размерот на медиумот е фиксен.

Слики од HDMI приклучокот се искривени.

- Видео од уред поврзан во HDMI приклучоко може да биде искривено. Ако се случи ова, дотерајте [Video Direct] во [On] (стр. 52).

Сликата и звукот не се емитуваат од ТВ кога системот не е вклучен.

- Дотерајте го системот во [System Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] во [On] и потоа дотерајте [Standby Through] во [Auto] или [On] (стр. 54).
- Вклучете го системот и потоа сменете влез во тој на уредот за репродукција.

- Ако дотерате во уред кој не е произведен од Sony кој поддржува Control for HDMI функција, дотерајте [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] во [On] (стр. 54).

Звук

Од системот не се емитува ТВ звук.

- Проверете го типот на поврзување на HDMI кабелот, оптичкиот дигитален кабел или аналоген кабел кој е поврзан во системот и ТВ (видете во испорачаниот Водич за почеток).
- Кога системот е поврзан со ТВ компатибилен со Audio Return Channel, проверете дали системот е поврзанво ARC-компатибилен HDMI влезен терминал на ТВ (видете во испорачаниот Водич за почеток). Ако звукот се уште не се емитува или ако звукот е испрекинат, поврзете оптички дигитален кабел (испорачан) и дотерајте го системот во [System Settings] - [HDMI Settings] - [Audio Return Channel] во [Off] (стр. 54).
- Ако вашиот ТВ не е компатибилен со Audio Return Channel, поврзете со оптички дигитален кабел (испорачан) (видете во испорачаниот Водич за почеток). Ако ТВ не е компатибилен со Audio Return Channel, ТВ звукот нема да се емитува од системот дури и ако системот е поврзан со HDMI IN приклучок на ТВ.
- Ако звукот не се емитува од системот дури и ако системот и ТВ се поврзани со оптички дигитален кабел или ТВ нема нема излезен приклучок за оптички дигитален звук, поврзете аналоген аудио кабел (одделно се продава) и дотерајте го системот во [System Settings] - [HDMI Settings] - [Audio Return Channel] во [Off] (стр. 54).
- Сменете влез на системот во [TV] (стр. 12).

- Зголемете го тонот на системот или откажете го пригушеното.
- Ако звукот на кабелска TV (CATV) / сателитски тјунер поврзани со ТВ не се емитува, поврзете го уредот во HDMI IN приклучок на системот и сменете влез на системот во влез за поврзаниот уред (HDMI IN 1/2/3) (видете во Воидот за почеток).
- Во зависност од редоследот по кој сте ги поврзале ТВ и системот, системот може да се исклучи и "MUTING" се прикажува на предната плоча од системот. Ако се случи ова, прво вклучете го ТВ, потоа системот.
- Дотерајте ги звучниците на ТВ во (BRAVIA) во Audio System. Видете во упатството за употреба на ТВ без оглед како е дотеран ТВ.

Сликата и звукот не се емитуваат од ТВ кога системот не е вклучен.

- Дотерајте го системот во [System Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] во [On] и дотерајте [Standby Through] во [Auto] или [On] (стр. 54).
- Вклучете го системот и потоа сменете влез во тој за репродукција на уред.
- Ако поврзете во уред кој не е произведен од Sony кој поддржува Control for HDMI функција, дотерајте [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] во [On] (стр. 54).

Звукот се емитува и од системот и од ТВ.

- Исклучете го звукот од системот или од ТВ.

ТВ звукот од овој систем заостанува зад сликата.

- Дотерајте [A/V SYNC] во 0 msec ако е дотеран во опсег меѓу 25 msec и 300 msec (стр. 28).

Нема звук или се слуша тивок звук од уредот поврзан со системот.

- Допрете \triangleleft + на далечинскиот и проверете го нивото на тон (стр. 10).
- Допрете \otimes или \triangleleft + на далечинското за откажување на функцијата за пригушување (стр. 10).
- Проверете дали влезниот извор правилно е избран. Може да се обидете со друг влезен извор со допирање на INPUT +/- на далечинскиот управувач неколку пати (стр. 12).
- Проверете дали сите кабли и жици на системот и поврзаниот уред цврсто се прикачени.
- Кога репродуцирате содржина компатибилна со технологија за авторска заштита (HDCP), можеби нема да се емитува од системот.
- Дотерајте [System Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] во [Standard format] (стр. 54).

Не се слуша звук или од субвуферот се слуша многу тивок звук.

- Допрете SW \triangleleft + на далечинскиот да го зголемите тонот на субвуферот (стр. 28).
- Проверете дали индикаторот за напојување на субвуферот свети зелено. Ако не, водете "Не се слуша звук од субвуферот." (стр. 64).
- Субвуферот е за репродукција на бас звук. Во случај на влезни извори кои содржат малку бас компоненти (пр. ТВ емитување), звукот од субвуферот може нема да се слуша.


Не може да се добие сараунд ефект.

- Во зависност од влезниот сигнал и дотерувањето на звучното поле, процесирање на сараунд звук може да не работи ефективно. Сараунд ефектот може да е суптилен во зависност од програмата или дискот.

→ За репродукција на мулти канално аудио проверете го дотерувањето за дигитален аудио излез на уредот поврзан со системот. За детали, видете во упатството за употреба испорачано со поврзаниот уред.

Поврзување USB уред

USB уредот не е препознат.

- Обидете се со следново:
 - ① Исклучете го системот.
 - ② Извадете го и повторно поврзете го USB уредот.
 - ③ Вклучете го системот
- Проверете дали USB уредот безбедно е поврзан во  (USB) порт (стр. 24).
- Проверете дали USB уредот или кабелот се оштетени.
- Проверете дали USB уредот е вклучен.
- Ако USB уредот е поврзан преку USB хаб, откачете го и поврзете го USB уредот директно во системот.

Поврзување мобилен уред

BLUETOOTH поврзувањето не може да се заврши.

- Проверете дали BLUETOOTH индикаторот на уредот свети (стр. 31).
- Проверете дали BLUETOOTH уредот за поврзување е вклучен и овозможена е BLUETOOTH функцијата.
- Приближете ги поблиску системот и BLUETOOTH уредот.
- Спарете го системот и BLUETOOTH уредот повторно. Можеби треба да го откажете спарувањето со овој систем и BLUETOOTH уредот.
- Информацијата за спарување можеби е избришана. Направете повторно спарување (стр. 30).

Не може да се постигне спарување.

- Приближете ги поблиску еден до друг системот и BLUETOOTH уредот.

→ Проверете системот да не прима мешање од безжичен LAN уред, други 2.4 GHz безжични уреди или микробранова печка. Ако уред кој генерира електромагнетно зрачење е во близина, тргнете го уредот подалеку од системот.

Не може да користите NFC функција.

- NFC функцијата не работи со BLUETOOTH-компатибилни слушалки или звучник. Да слушате звук од BLUETOOTH-компатибилни слушалки или звучник, видете “Слушање звук од поврзан ТВ или уред од слушалки или звучници” (стр. 33).

Звук од поврзаниот BLUETOOTH мобилен уред не се емитува од системот.

- Проверете дали BLUETOOTH индикаторот на уредот свети (стр. 31).
- Приближете ги поблиску системот и BLUETOOTH уредот.
- Ако уред кој генерира електромагнетно зрачење, како на пр. безжичен LAN уред, други BLUETOOTH уреди или микробранова во близина, тргнете го уредот подалеку од овој систем.
- Отстранете ги пречките меѓу системот и BLUETOOTH уредот или тргнете го овој систем подалеку од пречките.
- Преместете го поврзаниот BLUETOOTH уред.
- Сменете ја безжичната LAN фреквенцијата на близок Wi-Fi рутер или компјутер во 5GHz опсег.
- Зголемете го тонот на поврзаниот BLUETOOTH уред.

Поврзување слушалки или звучник преку BLUETOOTH

BLUETOOTH поврзување не може да се заврши.

- Проверете дали BLUETOOTH индикаторот на уредот свети (стр. 7).
- Проверете дали BLUETOOTH уредот за поврзување е вклучен и BLUETOOTH функцијата е овозможена.
- Приближете ги поблиску системот и BLUETOOTH уредот.
- Спарете го системот и BLUETOOTH уредот повторно. Можеби треба да го откажете спарувањето со овој систем преку BLUETOOTH уред.
- Информацијата за спарување можеби е избришана. Направете повторно спарување (стр. 30).

Не може да се направи спарување.

- Приближете ги поблиску системот и BLUETOOTH уредот.
- Проверете системот да не прима пречки од безжичен LAN уред, други 2.4 GHz безжични уреди или микробранова печка. Ако уред кој генерира електромагнетно зрачење е во близина, тргнете го уредот подалеку од овој систем.

Не може да ја користите NFC функцијата.

- NFC функцијата не работи со BLUETOOTH-компатибилни слушалки или звучник. Да слушате звук од BLUETOOTH-компатибилни слушалки или звучник, видете "Слушање звук од поврзаниот ТВ или уред од слушалки или звучници" (стр 33).

Не се емитува звук од поврзаниот BLUETOOTH уред.

- Проверете дали BLUETOOTH индикаторот на уредот свети (стр. 31).
- Приближете ги поблиску системот и BLUETOOTH уредот.

- Ако уред кој генерира електромагнетно зрачење, како безжичен LAN уред, други BLUETOOTH уреди или микробранова печка е во близина, тргнете го уредот подалеку од овој систем.
- Отстранете ги пречките меѓу системот и BLUETOOTH уредот или тргнете го овој систем подалеку од пречките.
- Преместете го поврзаниот BLUETOOTH уред.
- Сменете ја безжичната LAN фреквенција на близок Wi-Fi рутер или компјутер во 5 GHz опсег.
- Зголемете го тонот на поврзаниот BLUETOOTH уред.
- Дотерајте [Wireless Playback Quality] во [Connection] (стр. 53).

Жичано LAN поврзување

Системот не може да се поврзе во мрежа.

- Проверете го мрежното поврзување (стр. 19) и мрежните дотерувања (стр. 56).

Безжично LAN поврзување

Не можете да поврзете компјутер со интернет откако ќе направите [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

- Безжичните дотерувања на рутерот може да се сменат автоматски ако користите Wi-Fi Protected Setup функција пред да прилагодите дотерување на рутер. Во ваков случај, сменете го соодветно безжичното дотерување на компјутерот.

Системот не може да се поврзе со мрежа или мрежното поврзување не е стабилно.

- Проверете дали безжичниот LAN рутер е вклучен.




- Проверете го мрежното поврзување (стр. 21) и мрежното дотерување (стр. 56).
- Во зависност од околината на користење (вклучувајќи сид), прием на радио бранови или пречки меѓу системот и безжичниот LAN рутер, растојанието за комуникација може да е пократко. Преместете го системот и безжичниот LAN рутер поблиску еден до друг.
- Уреди кои користат 2.4 GHz фреквенција пр. микробранова печка, BLUETOOTH или друг дигитален безжичен уред може да пречат во комуникацијата. Тргнете го уредот подалеку од вакви уреди или исклучете ги уредите.
- Безжичното LAN поврзување може да е нестабилно зависно од околностите при користење, особено кога користите BLUETOOTH функција на системот. Во ваков случај прилагодете го опкружувањето.
- Безжичната LAN функција не е достапна кога користите безжична сараунд функција.

Безжичниот рутер што го барате не е прикажан на листата со безжична мрежа.

- Допрете BACK да се вратите во претходниот екран и обидете се повторно со [Wireless Setup] (стр. 21). Ако безжичниот рутер кој го барате се уште не е откриен, изберете [New connection registration] од листата со мрежа, потоа изберете [Manual registration] да внесете рачно име на мрежа (SSID).

Субвуфер

Не се слуша звук од субвуферот.

- Ако индикаторот за напојување н субвуферот не свети, обидете се со следново.
 - Проверете дали кабелот за струја на субвуферот правилно е поврзан
 - Допрете  (power) на субвуферот да го вклучите напојувањето.
- Ако индикаторот за напојување на субвуферот бавно трепка зелено или портокалово свети црвено обидете се со следното.
 - Поместете го субвуферот во близина на уредот така што индикаторот за напојување на субвуферот се запали зелено.
 - Следете ги чекорите во "Подготовка на безжична конекција на субвуферот (LINK)" (стр. 42).
- Ако индикаторот за напојување на субвуферот трепка црвено, допрете  (power) на субвуферот да го исклучите напојувањето и проверете дали отворите за вентилација на субвуферот се блокирани или не.
- Субвуферот е дизајниран на репродукција на бас звук. Кога влезниот извор не содржи многу бас звук, како во случај со повеќето ТВ програми, бас звукот може да не се слуша.
- Допрете SW  + на далечинскиот управувач за зголемување тон на субвуферот (стр. 28).
- Дотерајте ноќен режим во [Off]. За детали видете "Уживајте во јасен звук со низок тон на полноќ (NIGHT)" (стр. 27).

Звукот прескокнува или има шум.

- Ако има уред во близина кој генерира електромагнетни бранови, како безжичен LAN или микробранова печка, преместете го системот подалеку од него.

- Ако има пречки меѓу уредот и субвуферот, тргнете го или преместете го.
- Уредот и субвуферот приближете ги колку може поблиску.
- Сменете безжична LAN фреквенција на близок Wi-Fi рутер или компјутер во 5GHz опсег.
- Сменете мрежно поврзување на ТВ или Blu-ray Disc плеер од безжичен во жичан.

Безжичен сараунд

Нема звук или многу тивок звук се слуша од безжичниот звучник.

- Во зависност од влезниот сигнал, не може да се добие сараунд ефект со присуство. Во зависност од програмот или дискот, аудио сигнали за сараунд канали се емитуваат на многу тивко ниво.
- Кога репродуцирате содржина компатибилна со технологија за авторски права (HDCP, SCMS-T и т.н.), може да не се емитува од системот.
- Проверете го поврзувањето на сараунд звучниците во [Wireless Surround Settings] - [Surround Speaker Connection Check].
- Прилагодете го тонот на звук на сараунд звучниците во [Wireless Surround Settings] - [Surround Speaker Setting].

Звукот доцни после сликата.

- Кога користите безжична сараунд функцијата, звукот може да доцни.

Системот не може да се поврзе со мрежата.

- Безжичната LAN функција не е достапна кога користите безжична сараунд функција. Поврзете со мрежа преку жичан LAN.

Безжичните звучници не може да се поврзат со системот.

- Ажурирајте ја верзијата на софтверот на системот и безжичните звучници со најнова верзија.

Далечински управувач

Далечинскиот управувач на системот не работи.

- Насочете го далечинскиот управувач кон сензорот за далечинско на уредот (стр. 7).
- Отстранете ги пречките меѓу далечинскиот управувач и системот.
- Заменете ги двете батерии во далечинскиот управувач со нови ако се слаби.
- Проверете дали допирате на точно копче на далечинскиот управувач.

ТВ далечинскиот не работи.

- Овој проблем може да се реши со овозможување на функцијата IR повторувач (стр. 54).

Друго

Функцијата Контроли за HDMI не работи правилно.


- Проверете го поврзувањето со системот (видете во испорачаниот Водич за почеток).
- Овозможете ја функцијата Контроли за HDMI на ТВ. За детали, видете во упатството за употреба на ТВ.
- Почекајте кратко и обидете се пак. Ако го исклучите системот, потребно е малку време пред операцијата да се изврши. Почекајте околу 15 сек. или подолго и обидете се повторно.
- Проверете дали уредите што се поврзани со системот поддржуваат Control for HDMI функција.
- Овозможете ја Control for HDMI функцијата на уредите поврзани во

системот. За детали видете во упатството за работа на уредот.

- Тип и број на уреди кои може да се контролираат со Control for HDMI функцијата е ограничена со HDMI CEC стандарди:
 - Уреди за снимање (Blu-ray Disc рекордер, DVD рекордер и т.н.): до 3 уреди
 - Уреди за репродукција (Blu-ray Disc плеер, DVD плеер и т.н.): до 3 уреди
 - Тјунер уреди: до 4 уреди
 - Аудио систем (ресивер/ слушалки): до 1 уред (употребуван од овој систем)

“PRTCT,” “PUSH” и “POWER”

трепкаат наизменично на предниот екран.

- Допрете  (power) за исклучување на системот. Откако индикаторот ќе исчезне, исклучете го напојувањето и уверете се дека ништо не ги блокира вентилационите отвори на системот.

“BT TX” се прикажува на предниот панел.

- Допрете RX/TX на далечинското и префрлете [Bluetooth Mode] на [Receiver]. “BT TX” се прикажува ако [Bluetooth Mode] е поставено на [Transmitter] (стр. 53). Кога ќе допрете RX/TX на далечинското, [Bluetooth Mode] се префла на [Receiver] и влезот се прикажува на предниот панел.

Сензорите на ТВ не работат правилно.

- Главниот уред може да ги блокира сензорите (како што е сензорот за светло), далечинскиот сензор или емитерот за 3D наочари за 3D ТВ кој поддржува 3D систем за очила или безжична комуникација. Поместете го уредот подалеку од

ТВ на растојание кое овозможува правилно функционирање на овие уреди. За локација на сензори и далечинскиот ресивер, видете во упатството за употреба испорачано со ТВ.


Безжичните функции (безжичен LAN, BLUETOOTH или субвуфер) се нестабилни.

- Не ставајте метални предмети освен ТВ околу системот.

Одеданиш се репродуцира непозната музика.

- Се репродуцира музика која претходно е репродуцирана. Допрете INPUT на уредот да запрете со репродукција.

(power) не работи.

- Системот може да е во демо режим. За откажување демо режим допрете и држете  (power) и INPUT на уредот повеќе од 5 секунди.

Ресетирање на системот

Ако системот се уште не работи правилно, ресетирајте го на следниот начин.

1 Допрете HOME.

Почетното мени се појавува на ТВ екранот.

2 Изберете [Setup] од почетното мени.

На ТВ екранот се прикажува екран за дотерување .

3 Изберете [Resetting] - [Reset to Factory Default Settings].

4 Изберете ставка која сакате да ја ресетирате.

5 Изберете [Start].

Откажување на ресетирањето

Изберете [Cancel] во чекор 5.

Забелешка

Со ресетирање, линкот со субвуферот може да се изгуби. Во ваков случај направете “Правење безжично поврзување на субвуферот (LINK)” (стр. 42).

Спецификации

Линиски звучник (SA-NT5)

Засилувач

ИЗЛЕЗНА МОЌ (номинална)

Преден Л + Преден Д:
50 W + 50 W (на 8 ohms, 1 kHz,
1% THD)

ИЗЛЕЗНА МОЌ (референтна)

Предна Л/Предна Д блок на звучник:
75 W (по канал на 8 ohms, 1 kHz)
Преден високотонец Л/Преден
високотонец Д блок звучник: 35 W
(по канал на 4 ohms, 10 kHz)
Горен високотонец Л/Горен
високотонец Д блок звучник: 25 W
(по канал на 4 ohms, 20 kHz)

Влезови

HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)

Излези

HDMI OUT (TV (ARC))*

* HDMI IN 1/2/3 и HDMI OUT (TV (ARC))
приклучоци поддржуваат HDCP 2.2
protocol. HDCP 2.2 е подобрена
технологија за заштита на авторско
право што се користиза заштита на
содржини како 4K филмови.

HDMI дел

Поврзување

Type A (19pin)

USB дел

⚡ (USB) порт:

Тип A (За поврзување USB
меморија, читач за мемориска
картичка, дигитален
фотоапарат)

LAN дел

LAN(100) терминал

100BASE-TX терминал

Безжичен LAN дел

Систем на комуникација

IEEE 802.11 a/b/g/n

Опсег на фреквенција

2.4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH дел

Систем на комуникација

BLUETOOTH Specification version 4.1

Излез

BLUETOOTH Specification Power
Class 1

Максимален опсег на комуникација

Во видокруг приближ. 30 m¹⁾

Максимален број на уреди да се

регистрираат
9 уреди

Опсег на фреквенција

2.4 GHz band (2.4 GHz - 2.4835 GHz)

Метод на модулација

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Компатибилни BLUETOOTH профили²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)

Поддржани кодекси³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC

Опсег на пренос (A2DP)

20 Hz - 40,000 Hz (LDAC фреквенција
96 kHz со 990 kbps пренос)
20 Hz - 20,000 Hz (Фреквенција 44.1
kHz)

- 1) Вистинскиот опсег се разликува зависи од факторите како на пр. пречки меѓу уредите, магнетни полиња околу микробранова печка, статичен електрицитет, безичен телефон, осетливост на прием, оперативен систем, софтверска апликација и т.н.
- 2) BLUETOOTH стандардни профили ја прикажуваат целта на BLUETOOTH комуникацијата меѓу уредите.
- 3) Кодекс: Компресија на аудио сигнал и формат на конверзија
- 4) Кратенка за подгрупа на кодекс
- 5) Кратенка за напредно аудио кодирање

Преден Л/Преден Д блок систем

Систем на звучници

3-насочен систем звучници,
Акустична суспензија

Звучник

Вуфер: 60 mm конусен тип
Твитер: 14 mm мека куполаста × 2

Општо

Потребна моќ

220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Потрошувачка

Вклучено: 50 W

Мирување: 0.5 W или помалку (За детали за дотерувањето видете стр. 45) [Quick Start/Network Standby] е дотерано во [Off] (фабрички): 3 W [Quick Start/Network Standby] е дотерано во [On] (сите жичани мрежни порти поврзани, сите безжични порти активни): 7 W

Димензии* (приближ.) (ш/в/д)

1,080 mm × 58 mm × 127 mm

(без решеткаста рамка, без држач за монтирање на сид)

1,080 mm × 64 mm × 127 mm

(со решеткаста рамка, без држач за монтирање на сид)

1,080 mm × 135 mm × 80 mm

(без решеткаста рамка, со држач за монтирање на сид)

1,080 mm × 135 mm × 80 mm

(со решеткаста рамка, со држач за монтирање на сид)

* Не се вклучени испакнатите делови

Маса (приближ.)

3.2 kg (без решеткаста рамка)

Компатибилни iPod/iPhone модели

Компатибилни iPod/iPhone модели се следните. Ажурирајте го iPod/iPhone со најнов софтвер пред да го користите со овој систем.

BLUETOOTH технологијата работи со:

iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/

iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/

iPhone 4s/iPhone 4

iPod touch (6th generation)/iPod touch

(5th generation)

Субвуфер (SA-WNT5)

ИЗЛЕЗНА МОЌ (референтна)

130 W (at 4 ohms, 100 Hz)

Систем на звучници

Субвуфер систем звучници,

Бас рефлекс

16 cm конусен тип

Потребна моќ

220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Потрошувачка

Вклучено: 25 W

Мирување: 0.5 W или помалку

Димензии* (приближ.) (ш/в/д)

190 mm × 382 mm × 386 mm

(без испакнати делови)

Маса (приближ.)

8.1 kg

Безжичен предавател/ приемник

Систем на комуникација

Wireless Sound Specification version
2.0

Опсег на фреквенција

2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Метод на модулација

Pi/4 DQPSK

Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најава.

Тип на фајл за репродукција

Музика

Кодекс	Екстензија
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ¹⁾	.mp3
AAC/HE-AAC ^{1),2)}	.m4a, .aac ³⁾ , .mp4, .3gp
WMA9 Standard ²⁾	.wma
WMA10 Pro ⁷⁾	.wma
LPCM ¹⁾	.wav
FLAC ²⁾	.flac, .fla
Dolby Digital ^{1),3)}	.ac3
DSF ²⁾	.dsf
DSDIFF ^{2),4)}	.dff
AIFF ²⁾	.aiff, .aif
ALAC ²⁾	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Фотографија

Формат	Екстензија
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG ⁵⁾	.png
GIF ⁵⁾	.gif
BMP ^{3),6)}	.bmp

- 1) Системот може да репродуцира “.mka” фајлови. Овие фајлови не може да се репродуцираат на домашен мрежен сервер.
- 2) Системот може да не го репродуцира овој формат на фајл на домашен мрежен сервер.
- 3) Системот не го репродуцира овој формат на фајл на домашен мрежен сервер
- 4) Системот не репродуцира DST кодирани фајлови.
- 5) Системот не репродуцира анимирани PNG или анимирани GIF фајлови.
- 6) Системот не репродуцира 16bit BMP фајлови.
- 7) Системот не репродуцира Lossless кодирани фајлови.

Забелешки

- Некои фајлови може не се репродуцираат зависно од форматот на фајл, кодирањето, условите на снимање или условите на домашниот мрежен сервер.
- Некои фајлови уредувани на компјутер може да не се репродуцираат.
- Брзо напред или брзо назад можеби не се достапни со некои фајлови.
- Системот не репродуцира кодирани фајлови како на пр. DRM.
- Системот може да ги препознае следниве фајлови или папки во USB уред:
 - папки до 9ти слој (вклучувајќи ја и рут папката)
 - до 500 фајлови/папки во еден слој
- Системот може да ги препознае следниве фајлови или папки зачувани на домашниот мрежен сервер:
 - папки до 19ти слој
 - до 999 фајлови/папки во еден слој
- Некои USB уреди може да не работат со овој систем.
- Системот може да препознае Mass Storage Class (MSC) уреди (пр. флеш меморија или HDD), Still Image Capture Devices (SICDs) и 101 карактери.

Поддржани влезни аудио формати

Аудио формати поддржани од овој систем се следните.

Формат	Функција	
	"HDMI1" "HDMI2" "HDMI3"	"TV" (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○
LPCM 5.1ch	○	-
LPCM 7.1ch	○	-
Dolby Digital	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	-
DTS	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○
DTS96/24	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	-
DTS-HD Master Audio	○	-
DTS-HD LBR	○	-
DSD	○	-

○: Поддржан формат.

-: Неподдржан формат.

Забелешка

HDMI IN 1/2/3 приклучоците не поддржуваат аудио формат кој содржи авторска заштита, пр. Super Audio CD или DVD-Audio.

Поддржани влезни видео формати

Видео формати поддржани од овој систем се.

Формат	Брзина	Простор на боја	HDMI кабел		HDMI сигнал формат		
			Premium High Speed HDMI кабел со Етернет	High Speed HDMI кабел со Етернет	Подобрен	Нормален	
4096/3840 × 2160p 4K	50/59.94/60 Hz	RGB YCbCr444/422	⊙	○	○	–	
		YCbCr420	⊙	○	○	–	
	23.98/24/25/29.97/30 Hz	RGB YCbCr444/422	○	○	○	○	
			○	○	○	○	
1920 × 1080p	23.98/24/25/30/50/59.94/60 Hz	RGB YCbCr444/422	○	○	○	○	
1920 × 1080i	50/59.94/60 Hz		○	○	○	○	
1280 × 720p	23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 Hz		○	○	○	○	
720 × 480p	59.94/60 Hz		○	○	○	○	
720 × 576p	50 Hz		○	○	○	○	
640 × 480p	59.94/60 Hz		RGB	○	○	○	○

⊙: Препорачан/ ○: Поддржан/–: Неподдржан

- Сите HDMI IN и HDMI OUT приклучоци поддржуваат пропусен опсег до 18Gbps, HDCP 2.2, ITU-R BT.2020 широк простор на боја и HDR (High Dynamic Range) пропустливост на содржина
- HDCP 2.2 е нова подобрена технологија за заштита на авторски права која се користи за заштита на содржина како на пр. 4K филмови.
- ITU-R BT.2020 простор на бои е нов проширен стандард за бои кој е дефиниран за ултра висока дефиниција на ТВ системи.
- HDR е нов видео формат кој може да прикаже поширок опсег на ниво на осветленост.
- Се препорачува Premium High Speed HDMI кабел со Етернет кој поддржува 18Gbps.

За BLUETOOTH комуникација

- BLUETOOTH уредите треба да се користат на приближно 10 метри (непречено растојание) еден од друг. Опсег на ефективна комуникација може да е помало под следните услови.
 - Кога меѓу уредите со BLUETOOTH поврзување има човек, метален предмет, сид или други пречки
 - Местото каде е поставен безжичниот LAN
 - Околу микробранова печка
 - Места каде има други електромагнетни бранови
- BLUETOOTH уредите и безжичниот LAN (IEEE 802.11b/g) користат иста фреквенција (2.4 GHz). Кога користите BLUETOOTH уред во близина на уред со безжичен LAN, може да се појават електромагнетни пречки. Ова ќе резултира со помала брзина на пренос, шум или нема да може да се поврзете. Ако се случи ова обидете се со следните мерки:
 - Системот користете го најмалку 10 метри подалеку од безжичен LAN уред.
 - Исклучете го напојувањето на безжичниот LAN уред кога користите BLUETOOTH уред растојание од 10 метри.
 - Поставете ги системот и BLUETOOTH уредот колку може поблиску.
- Радио бранови емитувани од овој систем може да пречат во работата на некои медицински уреди. Бидејќи овие пречки може да резултираат со дефект, исклучете го напојувањето на системот и BLUETOOTH уредот на следните места:
 - Во болници, воз, авион, бензински пумпи и места каде има запаливи материјали
 - Во близина на автоматски врати или противпожарни аларми
- Овој систем поддржува безбедносна функција која е во согласност со BLUETOOTH спецификацијата да

овозможува безбедна комуникација при користење на BLUETOOTH. Но, оваа безбедност може да не е доволна во зависност од дотераната содржина и други фактори, па така секогаш бидете внимателни при комуникација преку BLUETOOTH.

- Sony не е одговорен за било какви штети или губење на материјали за време на комуникација преку BLUETOOTH.
- BLUETOOTH комуникација не се гарантира со сите BLUETOOTH уреди кои имаат ист профил како и системот.
- BLUETOOTH уреди поврзани со овој систем мора да се во согласност со BLUETOOTH спецификацијата наведена од Bluetooth SIG, Inc. Но, дури и кога уредот е во согласност со BLUETOOTH спецификацијата има случаеви кога карактеристиките и спецификациите на BLUETOOTH уредот не овозможува поврзување или имаат различни методи на управување, приказ или работа.
- Може да се слуши шум или звукот може да е испрекинат во зависност од BLUETOOTH уредот поврзан со системот, околината на комуникација или околните услови.

Ако имате прашања или проблеми со системот, обратете се во најблиската продавница на Sony.

ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА КРАЕН КОРИСНИК

ВАЖНО:

ПРЕД УПОТРЕБА НА СОФТВЕРОТ, ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВОЈ ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА КРАЕН КОРИСНИК ("ДЛКК"). СО САМОТО КОРИСТЕЊЕ НА СОФТВЕРОТ ВИЕ ГИ ПРИФАЌАТЕ УСЛОВИТЕ НА ОВОЈ ДЛКК. ДОКОЛКУ НЕ ГИ ПРИФАЌАТЕ УСЛОВИТЕ НА ОВОЈ ДЛКК, НЕМАТЕ ПРАВО ДА ГО КОРИСТИТИЕ СОФТВЕРОТ.

Овој ДЛКК е правен договор помеѓу Вас и Сони Корпорација ("SONY"). Овој ДЛКК ги уредува вашите права и обврски во однос на софтверот на SONY и/или трети лица даватели на лиценци (вклучувајќи ги и подружниците на SONY) и нивните респективни подружници (заднички наречени "ДОБАВУВАЧИ НА ТРЕТИ ЛИЦА"), заедно со било какви надградби издадени од SONY, сите печатени, онлајн или друга електронска документација за таквиот софтвер, и било какви датотеки креирани преку употребата на таквиот софтвер (заеднички наречени "СОФТВЕР").

Без оглед на горенаведеното, било кој софтвер вклучен во СОФТВЕРОТ кој има посебен договор за лиценца за краен корисник (вклучувајќи, но не и ограничен на, GNU Општа јавна лиценца и помалата / Библиотетска Општа Јавна Лиценца) ќе бидат опфатени со таков посебен договор за лиценца на краен корисник наместо условите на овој ДЛКК до степен до кој изискува таквиот посебен договор за лиценца на краен корисник ("ИСКЛУЧИВ СОФТВЕР").

ЛИЦЕНЦА ЗА СОФТВЕР

СОФТВЕРОТ е лиценциран, не продаден. СОФТВЕРОТ е заштитен со авторски права и други закони за интелектуална сопственост и меѓународни договори.

АВТОРСКИ ПРАВА

Сите права и титули во и за СОФТВЕРОТ (вклучувајќи ги но и не ограничени на, било кои слики, фотографии, анимации, видео, аудио, музика, текст и "аплети" интегрирани во СОФТВЕРОТ) се сопственост на SONY или на еден или повеќемина од ДОБАВУВАЧИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

ДОДЕЛУВАЊЕ ЛИЦЕНЦА

SONY Ви доделува ограничена лиценца за употреба на СОФТВЕРОТ само во смисла на Вашиот компатибилен уред ("УРЕД") и само за Ваша индивидуална, некомерцијална употреба. SONY и ДОБАВУВАЧИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА исклучиво го задржуваат секое право, титула и интерес (вклучувајќи ги, но не и ограничено на, целосните права на интелектуална сопственост) во и за СОФТВЕРОТ кои овој ДЛКК не ви ги доделува изрично.

УСЛОВИ И ОГРАНИЧУВАЊА

Не смеете да го копирате, објавите, адаптирате, редистрибуирате, направите обид за извлекување на изворниот код, измените, екстраполирате во обратна постапка на дизајн, декомпилirate, или расклопите било што од СОФТВЕРОТ, било целосно или делумно, или да креирате деривативни решенија од или врз основа на СОФТВЕРОТ освен ако таквото дериватив-но решение е намерно фасилитирано од СОФТВЕРОТ. Немате право да менувате или подесувате било кои функционалности на менаџирањето на дигитални права на СОФТВЕРОТ. Не смеете да ги заобиколите, измените, оневозможите или избегнете било кои од функциите на заштита на СОФТВЕРОТ или било кој механизам оперативно поврзан со СОФТВЕРОТ. Не смеете да раздвоите било кои индивидуални компоненти на СОФТВЕРОТ за употреба на повеќе од еден уред освен ако не е изрично дозволено од страна на SONY. Не смеете да отстраните, измените, покривате или обезличите било кои од трговските марки или известувања на СОФТВЕРОТ. Не смеете да го споделувате, дистрибуирате, изнајмувате, издавате, подлиценцирате, назначувате, трансферирате или продавате СОФТВЕРОТ.

Софтверот, мрежните сервиси, или други продукти различни од СОФТВЕРОТ од кои зафиси делувањето на СОФТВЕРОТ може да бидат прекинати или дисконтинуирани на дискрецијата на добавувачите (софтверските добавувачи, сервисерите, или SONY). SONY и таквите добавувачи не гарантираат дека СОФТВЕРОТ, мрежните сервиси, содржините или други продуки ќе продолжат да бидат достапни или оперативни без престан или измена.

УПОТРЕБА НА СОФТВЕР СО ЗАШТИТЕНИ МАТЕРИЈАЛ

СОФТВЕРОТ може да биде оспособен да биде употребен од Вас за преглед, зачувување, процесирање и/или употреба на содржина креирана од Вас и/или трети лица. Таквата содржина може да е заштитена со авторски права, други закони за интелектуална сопственост, и/или до-говори. Вие сте согласни да го употребувате СОФТВЕРОТ само во согласност со сите такви закони и договори апликативни на таква содржина. Вие сте согласни дека SONY може да превземе соодветни мерки за заштита на авторските права на содржината зачувана, процесирања или употребена од СОФТВЕРОТ. Таквите мерки вклучуваат, но не се ограничени на, броење на фреквенцијата на вашиот бекап и реставрација преку конкретни карактеристики на СОФТВЕРОТ, одбивање на вашето барање за овозможување на реставрација на податоци, и раскинување на овој ДЛКК во случај на нелегална употреба на овој СОФТВЕР.

СЕРВИС НА СОДРЖИНАТА

ВЕ МОЛИМЕ ИМАЈТЕ ВПРЕДВИД ДЕКА СОФТВЕРОТ МОЖЕ ДА БИДЕ ДИЗАЈНИРАН ЗА УПОТРЕБА НА СОДРЖИНА ДОСТАПНА ПРЕКУ ЕДЕН ИЛИ ПОВЕКЕ СЕРВИСИ ЗА СОДРЖИНА ("СЕРВИС ЗА СОДРЖИНА"). УПОТРЕБАТА НА СЕРВИСОТ И КОНКРЕТНАТА СОДРЖИНА Е ПРЕДМЕТ НА УСЛОВИТЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ НА ТОЈ СЕРВИС ЗА СОДРЖИНА. АКО ГИ ОДБИВАТЕ ТИЕ УСЛОВИ, ВАШАТА УПОТРЕБА НА СОФТВЕРОТ ЌЕ БИДЕ ОГРАНИЧЕНА. Вие сте запознаени и

согласни дека конкретна содржина и сервиси достапни преку СОФТВЕРОТ може да бидат обезбедени од трети лица над кои SONY нема контрола. УПОТРЕБАТА НА СЕРВИСОТ ЗА СОДРЖИНА ИЗИСКУВА ИНТЕРНЕТ КОНЕКЦИЈА. СЕРВИСОТ ЗА СОДРЖИНА МОЖЕ ДА БИДЕ ПРЕКИНАТ ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ.

ИНТЕРНЕТ ПОВРЗАНОСТ И УСЛУГИ ОД ТРЕТИ ЛИЦА

Вие сте запознаени и согласни дека пристапот до конкретниот СОФТВЕРСКИ карактеристики изискува интернет конекција за која сте самостојно одговорни. Дополнително, Вие сте самостојно одговорни за плаќања на надоместоци кон трети лица поврзани со вашата интернет конекција, вклучувајќи но не и ограничено на Интернет провајдери или трошоци за емитување. Оперативноста на СОФТВЕРОТ може да биде ограничена или забранета во зависност од можностите, пропусниот опсег или тенички ограничувања на вашата интернет конекција и сервис. Прибавувањето, квалитетот и безбедноста на таквата интернет конекција се единствена одговорност на третото лице провајдер на услугата.

ИЗВОЗ И ДРУГИ РЕГУЛАТИВИ

Вие сте согласни да се придржувате до сите апликативни извозни и рестрикции за реекспорт и регулативи на регионот или државата во која сте резидент, и да не вршите трансфер или да авторизирате трансфер на СОФТВЕРОТ во забранета држава или на друг начин со прекршување на било какви рестрикции и регулативи од таков вид.

АКТИВНОСТИ СО ВИСОК РИЗИК

СОФТВЕРОТ не е толерантен кон грешки и не е дизајниран, произведен или наменет за употреба или препродажба како опрема за он-лајн контрола во хазардни опкружувања кои изискуваат перформанси безбедни од грешки, како во управувањето на нуклеарна постројка, системи за навигација или комуникација

на летала, контрола на воздушен сообраќај, апарати за директно одржување во живот, или системи за вооружување, во кои потфрлувањето на софтверот може да доведе до смрт, лична повреда, или потешки физички или околински повреди ("АКТИВНОСТИ СО ВИСОК РИЗИК"). SONY, секој од ДОБАВУВАЧИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, и секој од нивните респективни подружници изрично се оградуваат од секаква експресна или имплицира-на гаранција, одговорност или услови за соодветност за АКТИВНОСТИ СО ВИСОК РИЗИК.

ИСКЛУЧОК НА ГАРАНЦИЈА НА СОФТВЕРОТ

Вие сте запознаени и согласни дека употребата на СОФТВЕРОТ е на ваш сопствен ризик и деа сте одговорни за употребата на СОФТВЕРОТ. СОФТВЕРОТ е достапен "КАКО ШТО Е", без гаранција, обврска или услови од било кој вид.

SONY И СЕКОЈ ОД ДОБАВУВАЧИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА (за целите на овој дел, SONY и секој од добавувачите на трети лица колективно ќе бидат условувани како "SONY") ИЗРИЧНО СЕ ОГРАДУВААТ ОД СИТЕ ГАРАНЦИИ, ОБВРСКИ ИЛИ УСЛОВИ, ЕКСПРЕСНИ ИЛИ ЛИМИТИРАНИ, НА ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБА, НЕПРЕКРШУВАЊЕ И СООДВЕТНОСТ ЗА КОНКРЕТНА НАМЕНА. SONY НЕ ГАРАНТИРА И НЕ ДАВА БИЛО КАКВИ УСЛОВИ ИЛИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ (А) ДЕКА ФУНКЦИИТЕ СОДРЖАНИ ВО БИЛО КОЈ ДЕЛ ОД СОФТВЕРОТ КЕ ГИ ИСПОЛНАТ ВАШИТЕ ПОБАРУВАЊА ИЛИ ДЕКА КЕ БИДАТ НАДОГРАДЕНИ, (Б) ДЕКА ОПЕРАТИВНОСТА НА БИЛО ШТО ОД СОФТВЕРОТ КЕ БИДЕ ТОЧНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ДЕКА БИЛО КОЈ ДЕФЕКТ КЕ БИДЕ КОРЕГИРАН, (В) ДЕКА СОФТВЕРОТ НЕМА ДА ОШТЕТИ НЕКОЈ ДРУГ СОФТВЕР, ХАРДВЕР ИЛИ ПОДАТОЦИ, (Г) ДЕКА БИЛО КОЈ СОФТВЕР, МРЕЖНИ СЕРВИСИ (ВКЛУЧУВАЈКИ ГО И ИНТЕРНЕТОТ) ИЛИ ПРОДУКТИ (РАЗЛИЧНИ ОД СОФТВЕРОТ) ОД КОИ ПЕРФОРМАНСИТЕ НА СОФТВЕРОТ ЗАВИСИ КЕ ПРОДОЛЖАТ ДА БИДАТ ДОСТАПНИ, НЕПРЕКИНАТИ ИЛИ

НЕПРОМЕНЕТИ, И (Д) ВО ВРСКА СО УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УПОТРЕБАТА НА СОФТВЕРОТ ВО СМИСЛА НА НЕГОВАТА ТОЧНОСТ, ПРЕЦИЗНОСТ, СТАБИЛНОСТ ИЛИ ВО ДРУГА СМИСЛА. НИЕДНА УСМЕНА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ СОВЕТ ДАДЕН ОД SONY ИЛИ АВТОРИЗИРАН ПРЕТСТАВНИК НА SONY НЕМА ДА КРЕИРА ГАРАНЦИЈА, ОБВРСКА ИЛИ УСЛОВ ИЛИ НА БИЛО КОЈ НАЧИН НЕМА ДА ГО ЗГОЛЕМИ ОПФАТОТ НА ОВАА ГАРАНЦИЈА. ДОКОЛКУ СОФТВЕРОТ Е ДЕФЕКТЕН ВИЕ ГО ПРЕВЗЕМАТЕ ЦЕЛОСНИОТ ТРОШОК ЗА СИТЕ ПОТРЕБНИ СЕРВИСИРАЊА, ПОПРАВКИ ИЛИ КОРЕКЦИИ. НЕКОИ ЈУРИСДИКЦИИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ, ПА ОВИЕ ИСКЛУЧОЦИ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВАС.

ОГРАНИЧУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ

SONY И СЕКОЈ ОД ДОБАВУВАЧИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА (за целите на овој дел, SONY и секој од ДОБАВУВАЧИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА ќе бидат колективно условени како "SONY") НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА ИНЦИДЕНТНИ И ПОСЛЕДНИЦИ ШТЕТИ ОД ПРЕКРШУВАЊА НА БИЛО КОИ ЕКСПРЕСНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ, НЕМАРНОСТ, СТРОГА ОДГОВОРНОСТ ИИ ПОД БИЛО КОЈА ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЈА ПОВРЗАНА ЗА СОФТВЕРОТ, ВЛУЧУВАЈКИ НО НЕ И ОГРАНИЧЕНО НА БИЛО КАКВИ ШТЕТИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА ПРИХОД, ЗАГУБА НА ПОДАТОК, ЗАГУБА НА УПОТРЕБАТА НА СОФТВЕРОТ ИЛИ БИЛО КОЈ ПОВРЗАН ХАРДВЕР, ВРЕМЕ НА ОНЕВОЗМОЖЕНОСТ И ВРЕМЕ НА КОРИСНИК, ДУРИ И АКО БИЛО КОЈ ОД НИВ Е СОВЕТУВАН ЗА МОЖНОСТА ЗА ТАКВИТЕ ШТЕТИ. ВО СЕКОЈ СЛУЧАЈ СЕКОЈА И СИТЕ АГРЕГАТНИ ОДГОВОРНОСТИ ПОД БИЛО КАКВА ПОКРИЕНОСТ СО ОВОЈ ДЛКК КЕ БИДАТ ЛИМИТИРАНИ НА СУМАТА КОЈА Е РЕАЛНО ПЛАТЕНА ЗА ПРОДУКТОТ. НЕКОИ ЈУРИСДИКЦИИ НЕДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЛИМИТИРАНИОТ НА ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ КОНСЕКВЕНЦИЈАЛНИ

ОШТЕТУВАЊА, ТАКА ШТО ГОРЕНАВЕДЕНОТО ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕБИ НЕ СЕ АПЛИКАТИВНИ НА ВАС.

АВТОМАТСКО АЖУРИРАЊЕ

Од време на време, SONY или ДОБАВУВАЧИТЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА може автоматски да го ажурираат или на друг начин изменат СОФТВЕРОТ, вклучувајќи но не и ограничено на цели за подобрување на сигурносните функции, поправка на грешки и подобрување на функции во време кога комуницирате со серверите на SONY или на трети лица или во други случаи. Таквите ажурирања или промени може да ја избришат или променат природата на карактеристики или други аспекти на СОФТВЕРОТ, вклучувајќи но не и ограничено на, функции на кој можеби сметате. Вие сте запознаени и согласни дека таквите активности може да се појават на самостојна дискреција на SONY и дека SONY може да ја услови континуираната употреба на СОФТВЕРОТ по Вашата комплетна инсталација или прифаќање на таквите ажурирања и промени. Било кои ажурирања / промени ќе се сметаат дека се, и ќе претставуваат дел од СОФТВЕРОТ за целите на овој ДЛКК. Со прифаќањето на овој ДЛКК Вие сте согласни на таквите ажурирања / промени.

ЦЕЛОСЕН ДОГОВОР, ОТКАЖУВАЊЕ, ДЕЛИВОСТ

Овој ДЛКК и политиката на приватност на SONY, секој дополнуван и менлив од време на време, заедно го сочинуваат целосниот договор помеѓу Вас и SONY во однос на СОФТВЕРОТ. Неможноста на SONY да го практикува или спроведе секое право или обезбедување од овој ДЛКК нема да претставува откажување од таквото право или обезбедување. Доколку било кој дел од овој ДЛКК се смета за неважечки, нелегален, или неспроведлив, таа заштита ќе се спроведува до максималниот степен кој е дозволив со цел да се одржи намерата на овј ДЛКК и останатите делови ќе останат правосилни.

ВЛАДЕАЧКО ПРАВО И НАДЛЕЖНОСТ

Конвенцијата на Обединетите Нации за договори на меѓународната продажба на добра нема да важи за овој ДЛКК. Овој ДЛКК ќе биде уредуван со законите на Јапонија, без оглед на конфликтни законски обезбедувања. Било кои спорни прашања во врска со овој ДЛКК ќе бидат предмет на разгледување ексклузивно во Окружниот суд во Токио во Јапонија и страните се согласни на просторот и надлежноста на таквите судови.

ПРАВНИ ЛЕКОВИ

Без оглед на било што во овој ДЛКК за спротивното, Вие сте запознаени и согласни дека било кое прекршување на или непридржување на овој ДЛКК од Вас ќе предизвика непоправлива штета на SONY за која монетарна отштета би била неадекватна и вие се согласувате SONY да превземе било какви судски забрани или праведен надомест кои SONY ги смета за неопходни или соодветни во такви околности. SONY може исто така да превземе било какви правни и технички лекови за да спречи прекршување на и/или да го спроведе овој ДЛКК, вклучувајќи но не и ограничено на, моментален прекин на вашата употреба на СОФТВЕРОТ, доколку SONY верува на своја сопствена дискреција дека Вие го прекршувате или имате наера да го прекршите овој ДЛКК. Овие правни лекови се во дополнително на било кои други правни лекови кои SONY може да ги поседува по закон, по правило или по договор.

РАСКИНУВАЊЕ

Без да е во спротивност на било кои од неговите други права, SONY може да го раскине овој договор доколку не ги исполнувате било кои од наведените услови. Во случај да се појави такво раскинување да ја прекинете целосната употреба и да ги уништите сите копии од СОФТВЕРОТ.

АМАНДМАНИ

SONY ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ДА ГИ ИЗМЕНИ БИЛО КОИ ОД УСЛОВИТЕ НА

ОВОЈ ДЛКК ПО СОПСТВЕНО ВИДУВАЊЕ ПРЕКУ ОБЈАВА НА ИЗВЕСТИЕ НА ПРЕЦИЗИРАН ВЕБ САЈТ ОД SONY, ПРЕКУ ИМЕИЛ НОТИФИКАЦИЈА НА ИМЕИЛ ДОСТАВЕН ОД ВАС, ПРЕКУ ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ИЗВЕСТИЕ КАКО ДЕЛ ОД ПРОЦЕСОТ ВО КОЈ ВИЕ ДОБИВАТЕ НАДОГРАДУВАЊЕ/АЖУРИРАЊЕ ИЛИ ПО БИЛО КОЈА ПРАВНО ПРЕПОЗНАТЛИВА ФОРМА НА ИЗВЕСТИЕ.

Доколку не се согласите со амандманот треба веднаш да го контактирате SONY за инструкции. Вашата континуирана употреба на СОФТВЕРОТ по ефективната дата на било кое такво известие ќе се смета за ваша согласност да бидете обврзани по таквиот амандман.

ТРЕТИ ЛИЦА-БЕНЕФИЦИЈАРИ

Секој ДОБАВУВАЧ НА ТРЕТО ЛИЦЕ претставува изрично наменет трето лице бенефицијар на, и ќе има право да спроведува било кое обезбедување од овој ДЛКК во однос на СОФТВЕРОТ на таквото лице

Доколку имате некакви прашања во врска со овој ДЛКК, можете да го контактирате SONY преку допис до SONY на апликативната контакт адреса за секоја област или држава.

Copyright © 2014 Sony Corporation.

Мерки на претпазливост

За безбедност

- Доколку во системот влезе било каков тврд предмет или течност, откачете го системот и однесете го кај сервисер на проверка пред повторно да го вклучите.
- Не се качувајте врз уредот и суббуферот, бидејќи може да паднете и да се повредите или да го оштетите самиот ситем.

За извор за напојување

- Пред да почнете со работа со системот, проверете дали работниот напон е идентичен со локалната мрежа. Работниот напон е прикажан на името со плочката на задната страна од Суббуферот.
- Ако системот не го користите подолго време, откачете го од штекер. За откачување на АС кабелот за напојување, фатете го за самиот приклучок, никогаш не го тегнете за кабелот.
- Еден контакт од приклучокот е поширок од другиот поради безбедносни цели и одговарана штекерот само на еден начин. Ако не можете приклучокот целосно да го вметнете во штекерот, обратете се во продавницата.
- Кабелот за напојување мора да се менува само од квалификуван сервисер.

За затоплувањето

Иако системот се загрева додека работи, ова не е дефект. Ако непрекинато го користите овој систем на многу висок тон, температурата на системот ќе се зголеми. Да не се изгорите несакајќи, не го допирајте системот.

За поставување

- Системот не го ставајте во близина на топлотни извори, или на места изложени на директна сончева светлина, прекумерна прашина или механички шок.
- Не ставајте ништо на задниот дел од уредот и суббуферот бидејќи може да ги блокира отворите за вентилација и да предизвика дефект.

- Не ставајте метални предмети освен ТВ околу системот. Безжичните функции може да се нестабилни.
- Системот ако го користите во комбинација со ТВ, видео или аудио уред, може да се појави шум и квалитетот на сликата да е послаб. Во ваков случај тргнете го системот подалеку вакви уреди.
- Внимавајте кога системот го ставате врз површини кои се специјално третирани (со восок, масло, политура и тн.н), бидејќи може да се обезбои или оштети.
- Внимавајте да избегнете било каква можна повреда од аглите на уредот и субвуферот.
- Оставете 3 см или повеќе простор под уредот кога го прикачувате на сид.
- Звучниците на системот не се магнетно заштитени. Не ставајте магнетни

За ракување со субвуферот

Не ја ставајте раката во отворот на субвуферот кога го подигнувате. Драјверот на звучникот може да се оштети. Кога го подигнувате држете го за долниот дел од субвуферот.

За работата

Пред да поврзете друга опрема, прво исклучете го и откачете го системот.

Ако се појави неправилност на боја на ТВ екранот

На одредени типови на ТВ може да се појави неправилност на бојата.

Ако забележите неправилност на боја...

Исклучете го ТВ, потоа по 15 до 30 минути повторно вклучете го.

Ако повторно се појави неправилност на бојата...

Системот тргнете го подалеку од ТВ.

За чистење

Системот чистете го мека ткаенина. Не користете абразивни средства, пудер или разредувачи како алкохол или беззин.

Ако имате прашања или проблем со овој систем, обратете се кај најблискиот Sony продавач.

Општи услови за услуги понудени од трети лица

Услуги кои се нудат од трети лица може да се наплатат, суспендираат или прекинат без претходна најава. Sony не сноси никаква одговорност при вакви ситуации.

Забелека за ажурирање

Овој систем ви овозможува автоматски ажурирање на софтверот кога е поврзан со интернет преку жичана или безжична мрежа.

Може да додадете нови карактеристики и системот да го користите усоодветно и безбедно со ажурирање на системот. Ако не сакате автоматски да се ажурира, може да ја исклучите функција преку SongPal инсталиран на паметен телефон или таблет. Но, системот може да се ажурира автоматски поради безбедносни цели, дури и кога функцијата е исклучена. Исто така, може да ажурирате преку менито за дотерување кога функцијата е исклучена. Видете во "Користење на екран за дотерување" (стр. 50) за детали.

Не може да го користите системот додека софтверот се ажурира.

Авторски права и заштитни знаци

Овој систем вклучува Dolby* Digital и DTS** Digital Surround System.

* Произведен под лиценца од Dolby Laboratories.

Dolby и дупло-D симболот се заштитни знаци на Dolby Laboratories

**За DTS лиценци, видете <http://лиценци.dts.com>. Произведено под лиценца од DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol, & DTS и Symbol заедно се регистрирани заштитни знаци на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се задржани.

BLUETOOTH® знакот и логото се регистрирани трговски марки сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и било каква употреба на овие знаци од страна на Sony Corporation е под лиценца. Други заштитни знаци и трговски имиња се сопственост на нивните претставници.

Овој систем е опремен со High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) технологија. Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и HDMI логото се заштитни знаци или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing LLC во САД и др. земји.

N Mark е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc. во САД и др. земји .

Android and Google Play се заштитни знаци на Google Inc.

Google Cast и Google Cast badge се заштитни знаци на Google Inc.

“Xperia” е заштитен знак на Sony Mobile Communications AB.

Apple, Apple лого, iPhone, iPod, iPod touch и Retina се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и др. земји. App Store е сервисен знак на Apple Inc.

“Made for iPod” и “Made for iPhone” значат дека електронските додатоци се дизајнирани специјално за iPod или iPhone, и назначени се од дизајнерот да одговараат на Apple стандардите. Apple не е одговорен за работата на овој уред или неговата усогласеност со безбедноста и регулаторните стандарди. Запомнете дека користење на овие додатоци со iPod или iPhone може да влијае врз безжичните карактеристики.

“BRAVIA” логото е заштитен знак на Sony Corporation.

“ClearAudio+” е заштитен знак на Sony Corporation.

“PlayStation®” е региструвана трговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.

MPEG Layer-3 аудио технологија за кодирање и патенти лиценциран од Fraunhofer IIS и Thomson.

Windows Media е регистрирана трговска марка или заштитен знак на Microsoft Corporation во САД и/или други земји. Овој производ е заштитен со одредени интелектуални права на Microsoft Corporation. Користење или дистрибуција на ваква технологија надвор од овој уред е забранета без лиценца од Microsoft или овластен продавач на Microsoft.

Opera® Devices SDK од Opera Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. Сите права се задржани.



Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® и Wi-Fi CERTIFIED Miracast® се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ и Miracast™ се заштитни знаци на Wi-Fi Alliance.

LDAC™ и LDAC логото се заштитни знаци на Sony Corporation.

LDAC е аудио технологија за кодирање развиена од Sony која овозможува пренос на High-Resolution (Hi-Res) аудио содржина, дури и преку Bluetooth поврзување. За разлика од други Bluetooth компатибилни технологии за кодирање како на пр. SBC, тој работи без намалување конверзија на Hi-Res Audio содржината* и овозможува приближно три пати повеќе податоци** од тие од другите технологии за пренос преку Bluetooth безжична мрежа со несменет квалитет на звук, со помош на ефикасно кодирање и оптимизирано пакување.

* со исклучок на DSD форматите

**во компарација со SBC (Subband Coding) кога брзината на пренос е 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88.2/44.1 kHz) е избран

Овој производ содржи софтвер кој е предмет на GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Ова овозможува купувачот да се добие право за модифицирање и редистрибуција на изворен код на софтверот во согласност со условите на GPL или LGPL.

За детали за GPL, LGPL и други софтверски лиценци, видете во [Software License Information] во [System Settings] од [Setup] мениот на производот.

Изворниот код за софтверот користен во овој производ е предмет на GPL и LGPL, и е достапен на интерн ет. За превземање пристапете на следната URL:
<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Запомнете дека Sony не може да одговори на било какви прашања во врска со содржината на изворниот код.

"DSEE HX" е заштитен знак на Sony Corporation.

DLNA™, DLNA логото и DLNA CERTIFIED™ се заштитни знаци, сервисни знаци или сертифицирани знаци на Digital Living Network Alliance.

"TRILUMINOS" и "TRILUMINOS" логото се регистрирани трговски марки на Sony Corporation.

Овој производ вклучува Spotify софтвер кој е предмет на трети лиценцирани лица*:
<https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Spotify и Spotify логата се заштитни знаци на Spotify Group.*

* Во зависност од земјата или регионот, оваа функција може да не е достапна.

Сите други заштитни знаци или трговски марки се на нивните сопственици.

Софтверот на овој систем во иднина може да се ажурира. Да најде те детали за достапни ажурирање, посетете ја следната URL.
www.sony.eu/support



* 4 5 8 6 1 3 6 7 3 * (1)